

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 74

Год. LXI

Понеделник, 5 септември 2005

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
994. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.....	2	1004. Одлука за усвојување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.....	12
995. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.....	2	1005. Статут на Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје (Пречистен текст).....	12
996. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал.....	2	1006. Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	17
997. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба..	4	1007. Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.....	22
998. Закон за изменување на Законот за избирачкиот список.....	7	1008. Правилник за изменување на Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници.....	26
999. Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оценка на влијанијата врз животната средина.....	8	1009. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	28
1000. Одлука за потврдување на Планот за поделба на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје со издвојување со основање.....	11	1010. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	28
1001. Одлука за потврдување на Планот за изменување и дополнување на Планот за поделба на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје со издвојување со основање.....	11	Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување	
1002. Одлука за усвојување на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје.....	11	52. Одлука за усвојување на формата на Договорот за членство.....	30
1003. Одлука за усвојување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	12	53. Одлука за усвојување на формата на писмениот поднесок за раскинување на Договорот за членство.....	32
		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец август 2005 година.....	33
		Огласен дел.....	1-92

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 994.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

I
Д-р Горан Рафајловски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III
Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 15
2 септември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

995.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

I
Д-р Ѓорѓи Филипов, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Берлин.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III
Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 16
2 септември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 996.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 август 2005 година.

Бр. 07-3159/1
31 август 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ

Член 1

Во Законот за приватизација на државниот капитал (“Службен весник на Република Македонија” број 37/96, 25/99, 81/99, 49/2000 и 06/2002), во членот 1 по зборот “претпријатијата” се додаваат зборовите: “и банките”.

Член 2

Во членот 2 став 1 по зборовите: “(трајните влогови) на Република Македонија” се става запирика и се додаваат зборовите: “односно органите на државната власт”.

Ставот 4 се менува и гласи:

“Под државен капитал во смисла на овој закон се сметаат акциите и уделите на Република Македонија и органите на државната власт во претпријатијата и банките, односно трговските друштва стекнати по различни основи во согласност со закон.”

Член 3

По членот 2 се додаваат два нови члена 2-а и 2-б, кои гласат:

“Член 2-а

Под органи на државна власт во смисла на овој закон се подразбираат корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа, агенции, фондови, со исклучок на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, јавните установи, јавните претпријатија и други институции и организации кои вршат дејности од јавен интерес основани со средства во државна сопственост.

Член 2-б

Приватизацијата на претпријатијата и организациите во државна сопственост кои со закон е утврдено дека вршат дејности од јавен интерес, односно јавните установи и јавните претпријатија и трговските друштва основани со средства во државна сопственост, се врши согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, доколку со посебен закон поинаку не е уредено.

Приватизацијата од ставот 1 на овој член ја спроведува Министерството за економија.”

Член 4

Во членот 3 по зборовите: “Република Македонија” се додаваат зборовите: “односно на органите на државната власт”.

Член 5

Членот 4 се менува и гласи:

“Евиденцијата на државниот капитал во претпријатијата и банките, односно трговските друштва во име и за сметка на Република Македонија ја води Централниот депозитар за хартии од вредност.

Начинот и условите за вршење на работите од ставот 1 на овој член ќе се утврдат со договор меѓу министерот за финансии и Централниот депозитар за хартии од вредност.”

Член 6

Во членот 5 став 3 алинеја 1 зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија”.

Ставот 4 се менува и гласи:

“Организационите, административните и други стручни работи за потребите на Комисијата за приватизација ги вршат Министерството за економија и Министерството за финансии.”

Член 7

Во членот 9 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:

“Почетната продажна цена на акциите и уделите, предмет на продажба ја утврдува Комисијата за приватизација во согласност со одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Продажбата на државниот капитал изразен во акции и удели во претпријатијата ја спроведува Министерството за економија, а продажбата на државниот капитал изразен во акции во банките и финансиските институции ја спроведува Министерството за финансии.

Продажбата на акциите и уделите се врши во пакет или во делови а налогот за продажба, кога продажбата се врши преку јавна берзанска аукција, го издава министерот за економија, односно министерот за финансии.”

Член 8

Во членот 13 во воведната реченица зборот “ДЕМ” се заменува со зборот “ЕБРА”.

Член 9

Во членот 20 ставови 1 и 2 по зборот “претпријатието” се додаваат зборовите: “односно трговското друштво”.

Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за приватизација на државниот капитал.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J I**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PRIVATIZIMIN E KAPITALIT SHETËTOR**

Neni 1

Në Ligjin për privatizimin e kapitalit shtetëror (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 37/96, 25/99, 81/99, 49/2000 dhe 06/2002), në nenin 1, pas fjalës “ndërmarrjet” shtohen fjalët: “dhe bankat”.

Neni 2

Në nenin 2 paragrafin 1 pas fjalëve: “(depozitimet e përhershme) të Republikës së Maqedonisë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “përkatësisht e organeve të pushtetit shtetëror”.

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

“Me kapital shtetëror sipas këtij ligji, konsiderohen aksionet dhe pjesët e Republikës së Maqedonisë dhe e organeve të pushtetit shtetëror në ndërmarrjet dhe bankat, përkatësisht në shoqëritë tregtare të fituara mbi baza të ndryshme në përputhje me ligjin.”

Neni 3

Pas nenit 2 shtohen dy nene të reja 2-a dhe 2-b, si vijojnë:

“Neni 2-a

Me organe të pushtetit shtetëror sipas këtij ligji, nënkuptohen shfrytëzuesit dhe individët shfrytëzues të mjeteve të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, ministritë dhe organet e tjera të administratës shtetërore, agjencitë, fondet, me përjashtim të Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë, institucionet publike, ndërmarrjet publike dhe institucionet dhe organizatat e tjera të cilat ushtrojnë veprimtari me karakter publik të themeluara me mjete në pronësi shtetërore.

Neni 2-b

Privatizimi i ndërmarrjeve dhe organizatave në pronësi shtetërore për të cilat me ligj është përcaktuar se ushtrojnë veprimtari me karakter publik, përkatësisht i institucioneve publike dhe ndërmarrjeve publike dhe shoqërive tregtare të themeluara me mjete në pronësi shtetërore, bëhet në përputhje me Ligjin për transformimin e ndërmarrjeve me kapital shoqëror, nëse me ligj të veçantë ndryshe nuk është rregulluar.

Privatizimin nga paragrafi 1 të këtij neni, e realizon Ministria e Ekonomisë.”

Neni 4

Në nenin 3 pas fjalëve: “Republika e Maqedonisë” shtohen fjalët: “përkatësisht organet e pushtetit shtetëror”.

Neni 5

Neni 4 ndryshohet si vijon:

“Evidencën e kapitalit shtetëror në ndërmarrjet dhe bankat përkatësisht në shoqëritë tregtare në emër dhe në llogari të Republikës së Maqedonisë e mban Depozitari Qendror i Letrave me Vlerë.

Mënyra dhe kushtet për ushtrimin e punëve nga paragrafi 1 të këtij neni, do të përcaktohen me marrëveshje ndërmjet ministrit të Financave dhe Depozitarit Qendror të Letrave me Vlerë.”

Neni 6

Në nenin 5 paragrafin 3 alinënë 1, fjala “Agjencia” zëvendësohet me fjalët: “Fondi për Sigurim pensional dhe invalidor i Maqedonisë”.

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

“Punët organizative, administrative dhe punët e tjera profesionale për nevojat e Komisionit për privatizim i kryejnë Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Financave”.

Neni 7

Në nenin 9 pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4 si vijojnë:

“Çmimin fillestar të shitjes së aksioneve dhe pjesëve, objekt i shitjes e përcakton Komisioni për privatizim në përputhje me dispozitat e Ligjit për transformimin e ndërmarrjeve me kapital shoqëror.

Shitjen e kapitalit shtetëror të shprehur në aksione dhe pjesë në ndërmarrjet e realizon Ministria e Ekonomisë, ndërsa shitjen e kapitalit shtetëror të shprehur në aksione në bankat dhe institucionet financiare, e realizon Ministria e Financave.

Shitja e aksioneve dhe pjesëve bëhet në pako apo në pjesë, kurse urdhëresën për shitje, kur shitja bëhet përmes ankandit publik të bursës, e lëshon ministri i Ekonomisë, përkatësisht ministri i Financave.”

Neni 8

Në nenin 13 në fjalinë hyrëse fjala “DM” zëvendësohet me fjalën “EURO”.

Neni 9

Në nenin 20 paragrafët 1 dhe 2 pas fjalës “ndërmarrja” shtohen fjalët: “përkatësisht shoqëria tregtare”.

Neni 10

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për privatizimin e kapitalit shtetëror.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

997.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 август 2005 година.

Бр. 07-3160/1
31 август 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Законот за внатрешната пловидба ("Службен весник на Република Македонија" број 27/2000), во членот 3 точка 5 бројот "15,00" се заменува со бројот "20,00".

Во точката 9 зборовите: "и е наменет" се заменуваат со зборовите: "и не е наменет".

По точката 25 се додава нова точка 25-а, која гласи: "25-а. "Превоз за трети држави и од трети држави" е превоз што врши брод на една држава од пристаниште на друга држава за некоја трета држава и обратно;"

Точката 30 се менува и гласи: ""Капалиште" е обележан дел од вода и уреден дел од копно, што служи за спортско-рекреативни намени;"

Член 2

Во членот 12 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Кон барањето за издавање одобрение од ставот 1 на овој член, организаторот е должен да достави податоци за мерките што ќе ги преземе заради безбедност за одржување на соодветната спортска, или друга приредба што ја организира."

Член 3

Во членот 23 став 1 и членот 24 зборовите: "просто-урбанистички планови" се заменуваат со зборовите: "детални урбанистички планови, односно урбанистички проект."

Член 4

Во членот 25 се додава нов став 1, кој гласи: "За пристанување на странски пловен објект во внатрешните води на Република Македонија, одобрение издава Капетанијата на пристаништата."

Ставовите 1, 2 и 3 стануваат ставови 2, 3 и 4.

Член 5

Во членот 26 точка 1 по зборовите: "распоредот на" се додаваат зборовите: "товарот на".

Член 6

Во членот 27 ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат: "Техничкиот надзор од ставот 1 на овој член, го врши домашно или странско правно лице, овластено од министерот за транспорт и врски (во натамошниот текст: овластено правно лице).

За да биде овластено домашно или странско правно лице треба да ги исполнува следниве услови:

1. Да е регистрирано за вршење стручни и технички работи за:

- класификација на бродовите во внатрешната пловидба,

- утврдување способност за пловидба на бродови во внатрешната пловидба, пливачки објекти и чамци со посебна конструкција и

- вршење технички надзор и баждање на бродови во внатрешната пловидба, пливачки објекти и чамци со посебна конструкција, согласно со техничките правила пропишани во членот 36 став 2 на овој закон;

2. Да има сертификат, лиценца, или друга форма за вршење на соодветните работи во земјата во која е регистрирано;

3. Да има соодветна опрема за вршење на работите од точката 1 на овој став и

4. Учествува во работата и ги исполнува обврските кон меѓународните органи и организации во вршење на дејноста за која е регистрирано."

Член 7

Членот 30 се менува и гласи:

"На обврската за вршење основен преглед, подлежат новоизградените бродови и постојните бродови пред нивниот упис во уписникот на бродовите, како и кога на бродот трајно се менува неговата намена, се проширува границата на пловидбата или се врши преправка со која се менуваат конструктивните карактеристики и својства на бродот и тоа пред почетокот на неговото користење."

Член 8

Во членот 31 се додава нов став 2, кој гласи:

"Редовниот преглед од ставот 1 на овој член е задолжителен, а се врши во рок пропишан со техничките правила од членот 36 на овој закон."

Член 9

Во членот 32 точка 1 зборот "претходна" се заменува со зборот "претрпена".

Точката 5 се менува и гласи:

"Во други случаи предвидени со технички правила од членот 36 на овој закон."

Член 10

Во членот 33 став 2 во втората реченица зборовите: "пропишани од министерот за сообраќај и врски" се заменуваат со зборовите: "согласно со техничките правила од членот 36 на овој закон".

Член 11

Членот 34 се менува и гласи:

"За вршење преглед на брод за внатрешна пловидба, заради утврдување на способноста за пловидба, издавање уверение за способност за пловидба на бродот, упис на бродот и преглед на бродот за вршење пробно возење, сопственикот на бродот плаќа надоместок.

Висината на надоместокот за вршење на работите од ставот 1 на овој член, се утврдува според тарифа на овластеното правно лице од членот 27 став 3 на овој закон."

Член 12

Во членот 35 зборовите: "Министерството за сообраќај и врски, или овластената организација" се заменуваат со зборовите: "овластено правно лице".

Член 13

Во членот 36 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Техничките правила од ставот 1 на овој член се прифаќаат како прописи на Република Македонија кои во "Службен весник на Република Македонија" ги објавува министерот за транспорт и врски."

Член 14

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

"Член 38-а

Ако овластеното правно лице од членот 27 став 3 на овој закон, со преглед утврди неспособност за пловидба на бродот во претходно утврдените граници, неговата способност за пловидба може да ја ограничи во потесни граници.

По исклучок од ставот 1 на овој член, овластеното правно лице може да дозволи едно или повеќе патувања што ја надминуваат претходно дозволената граница на пловидба, доколку со основен преглед утврди способност за пловидба надвор од дозволените граници.

Пловидбата од ставовите 1 и 2 на овој член, овластеното правно лице може да ја услови со превоз на помал број на патници или количина на товар од дозволеният, или со други услови со кои се остварува безбедна пловидба.

Овластеното правно лице за брод кој не е патнички, може да се утврди способност за превоз на патници за едно или повеќе патувања или за определено време, доколку согласно со одредбите на овој закон со преглед ја утврди неговата способност за превоз на патници."

Член 15

Во членот 41 став 1 зборовите: "Министерството за сообраќај и врски или овластената организација" се заменуваат со зборовите: "овластено правно лице".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Висината на надоместокот за баждарење од ставот 1 на овој член се утврдува според тарифа на овластеното правно лице од членот 27 став 3 на овој закон."

Член 16

Во членот 45 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"По исклучок од ставот 1 на овој член, бродските исправи и книги, за брод без екипаж, се наоѓаат кај сопственикот на бродот."

Ставот 2 станува став 3.

Член 17

Во членот 46 став 2 зборовите: "Министерството за сообраќај и врски или овластената организација" се заменуваат со зборовите: "овластеното правно лице".

Член 18

Членот 47 се менува и гласи:

"Формата и содржината на исправите и книгите од членот 46 точки 5 до 8 на овој закон, ја пропишува министерот за транспорт и врски."

Член 19

Во членот 48 се додава нов став 2, кој гласи:

"Одобрение за место за приврзување, односно сидрење издава надлежниот орган на единицата на локалната самоуправа, по претходна согласност од Капетанијата на пристаништата."

Член 20

Членот 49 се менува и гласи:

"Утврдување способност за употреба (пловење), технички надзор, преглед и баждарење на пливачкиот објект се врши согласно со членовите 27 до 43 на овој закон."

Член 21

Во членот 77 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"Кандидатот за управувач на чамец е должен да приложи доказ за утврдена здравствена способност."

Член 22

Во членот 83 зборовите: "со одобрение (концесија)" се заменуваат со зборовите: "на концесија".

Член 23

Во членот 85 став 1 по зборовите: "јавен конкурс" точката се брише и се додаваат зборовите: "согласно со Законот за концесии и овој закон".

Член 24

Во членот 93 точка 2 зборот "од" се заменува со зборовите: "за вршење технички преглед на".

Член 25

Во членот 101 зборовите: "идентификација и уписот на бродот" се заменуваат со зборовите: "начинот на".

Член 26

Во членот 150 по точката 10 се додава нова точка 10-а, која гласи:

"10-а. за пловидбената незгода не ја извести Капетанијата на пристаништата во определен рок (член 126 алинеја 2);".

Член 27

Во членот 151 по точката 3 се додава нова точка 3-а, која гласи:

"3-а. без одобрение за користење пушти во употреба капалиште (член 19 став 2);".

Член 28

Во членот 152 точка 5 бројот "113" се заменува со бројот "110".

Член 29

Во членот 154 став 1 бројот "152" се заменува со бројот "151".

Член 30

Во членот 19 став 3, членот 21 став 2, членот 52 став 2, членот 56 став 4, членот 61, членот 66 став 3, членот 67 ставови 4 и 5, членот 69 став 3, членот 78 ставови 1 и 5, членот 81, членот 83, членот 99, членот 100, членот 101, членот 102 точка 3, членот 106 став 4, членот 132 став 2, членот 136 став 4, членот 141 став 2, членот 142 став 2 и членот 148 став 2 зборовите: "министерот за сообраќај и врски" се заменуваат со зборовите: "министерот за транспорт и врски".

Член 31

Во членот 44 став 3, членот 85 став 2, членот 96, членот 117 став 2 и членот 143 став 1 зборовите: "Министерството за сообраќај и врски" се заменуваат со зборовите: "Министерството за транспорт и врски".

Член 32

Со денот на влегувањето во сила на овој закон членот 52 став 2 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас ("Службен весник на Република Македонија" број 36/92) престанува да важи.

Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LUNDRIM TË BRENDSHËM

Neni 1

Në Ligjin për lundrim të brendshëm ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/2000), në nenin 3 pika 5 numri "15,00" zëvendësohet me numrin "20,00".

Në pikën 9 fjalët: "dhe është i dedikuar" zëvendësohet me fjalët: "dhe nuk është i dedikuar".

Pas pikës 25 shtohet pikë e re 25-a si vijon:

"25-a "Transport për shtete të treta dhe prej shteteve të treta" është transporti që e kryen anija e një shteti nga porti i një shteti tjetër për ndonjë shtet të tretë dhe anasjelltas;"

Pika 30 ndryshon si vijon:
"Vendi për larje" është pjesë e caktuar e ujit dhe pjesë e rregulluar e truallit, që shërben për destinime sportive-rekreative;".

Neni 2

Në nenin 12 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Me kërkesën për lëshimin e lejes nga paragrafi 1 i këtij neni, organizatori është i obliguar të dorëzojë të dhëna për masat që do t'i ndërmarë për shkaqe sigurie për mbajtjen e solemnitetit përkatës sportiv, apo solemnitet tjetër që e organizon."

Neni 3

Në nenin 23 paragrafin 1 dhe nenin 24 fjalët: "planet-hapësinore urbanistike" zëvendësohen me fjalët: "planet detale urbanistike gjegjësisht projekti urbanistik".

Neni 4

Në nenin 25 shtohet paragraf i ri 1, si vijon:
"Për ancorimin e objektit të huaj lundrimi në ujërat e brendshme të Republikës së Maqedonisë, lëshon leje Kapitaneria e porteve".

Paragrafët 1, 2 dhe 3 bëhen paragrafë 2, 3 dhe 4.

Neni 5

Në nenin 26 pika 1 pas fjalëve: "orari i" shtohen fjalët "ngarkesa e".

Neni 6

Në nenin 27 paragrafët 3 dhe 4 ndryshojnë si vijon:
"Mbikëqyrjen teknike nga paragrafi 1 i këtij neni, e kryen personi juridik i vendit ose i huaj, i autorizuar nga ministri i Transportit dhe i Ndërlidhjeve (në tekstin e mëtejshëm: personi i autorizuar juridik).

Që të autorizohet personi juridik i vendit ose i huaj duhet t'i plotësojë këto kushtet:

1. Të jetë i regjistruar për kryerjen e punëve profesionale dhe teknike për:

- klasifikimin e anijeve në lundrimin e brendshëm,
- verifikimin e aftësisë për lundrim të anijeve në lundrimin e brendshëm, të objekteve notuese dhe të barkave me konstruksion të posaçëm, dhe
- kryerjen e mbikëqyrjes teknike dhe bazhdarimin e anijeve në lundrimin e brendshëm, të objektet notuese dhe të barkave me konstruksion të posaçëm, në pajtim me rregullat teknike të përcaktuara në nenin 36 paragrafin 2 të këtij ligji;

2. Të ketë certifikatë, licencë, apo formë tjetër për kryerjen e punëve përkatëse në shtetin ku është regjistruar;

3. Të ketë pajisje përkatëse për kryerjen e punëve nga pika 1 e këtij paragrafi, dhe

4. Merr pjesë në punë dhe i plotëson obligimet ndaj organeve dhe organizatave ndërkombëtare në kryerjen e veprimtarisë për të cilën është regjistruar."

Neni 7

Neni 30 ndryshon si vijon:
"Obligimit për kryerjen e kontrollit bazë, i nënshtrohen anijet e sapondërtuara dhe anijet ekzistuese para regjistrimit të tyre në regjistrin e anijeve, si dhe kur anijes i ndërrohet dedikimi i përhershëm, zgjerohet kufiri i lundrimit apo bëhet përmirësimi me të cilin ndërrohen karakteristikat konstruktive dhe cilësitë e anijes dhe atë para fillimit të shfrytëzimit të saj."

Neni 8

Në nenin 31 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:
"Kontrolli i rregullt nga paragrafi 1 i këtij neni është i obligueshëm, dhe kryhet në afatin e caktuar me rregullat teknike nga neni 36 i këtij ligji."

Neni 9

Në nenin 32 pika 1 fjala "e mëparshme" zëvendësohet me fjalën "e pësuar".

Pika 5 ndryshon si vijon:

Në raste të tjera të parapara me rregullat teknike nga neni 36 i këtij ligji."

Neni 10

Në nenin 33 paragrafi 2, në fjalinë e dytë fjalët: "të përcaktuara nga ministri i Komunikacionit dhe i Ndërlidhjeve" zëvendësohen me fjalët: "në pajtim me rregullat teknike nga neni 36 i këtij ligji".

Neni 11

Neni 34 ndryshon si vijon:

"Për kryerjen e kontrollit të anijes për lundrim të brendshëm, me qëllim të verifikimit të aftësisë për lundrim, dhënia e certifikatës për aftësinë e lundrimit të anijes, regjistrimit të anijes dhe kontrollit të anijes për kryerjen e vozitjes provuese, pronari i anijes paguan kompensim.

Lartësia e kompensimit për kryerjen e punëve nga paragrafi 1 i këtij neni, përcaktohet sipas tarifës së personit të autorizuar juridik nga neni 27 paragrafi 3 i këtij ligji."

Neni 12

Në nenin 35, fjalët: "Ministria e Komunikacionit dhe e Ndërlidhjeve, apo organizata e autorizuar" zëvendësohen me fjalët: "personi i autorizuar juridik".

Neni 13

Në nenin 36 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Rregullat teknike nga paragrafi 1 i këtij neni pranohen si rregulla të Republikës së Maqedonisë të cilat në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" i shpall ministri i Transportit dhe i Ndërlidhjeve."

Neni 14

Pas nenit 38 shtohet nen i ri 38-a, si vijon:

"Neni 38-a

Nëse personi i autorizuar juridik nga neni 27 paragrafi 3 i këtij ligji, me kontroll konstaton paaftësi për lundrim të anijes në kufijtë e përcaktuar paraprak, aftësinë e tij për lundrim mund ta kufizojë në kufij më të ngushtë.

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, personi i autorizuar juridik mund të lejojë një apo më shumë udhëtime që e tejkalojnë kufirin e lejuar paraprak të lundrimit, nëse me kontroll bazë vërteton aftësinë për lundrim jashtë kufijve të lejuar.

Lundrimin nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, personi i autorizuar juridik mund ta kushtëzojë me transport të numrit më të vogël të udhëtarëve apo sasisë së barrës nga ajo e lejuara, apo me kushte të tjera me të cilat realizohet lundrim i sigurt.

Personi i autorizuar juridik për anijen e cila nuk është për udhëtarë, mund të përcaktohet aftësia për transport të udhëtarëve për një apo më shumë udhëtime apo për kohë të caktuar, nëse në pajtim me dispozitat e këtij ligji me kontroll e vërteton aftësinë e saj për transport të udhëtarëve."

Neni 15

Në nenin 41 paragrafi 1 fjalët: "Ministria e Komunikacionit dhe e Ndërlidhjeve, apo organizata e autorizuar" zëvendësohen me fjalët: "personi i autorizuar juridik".

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Lartësia e kompensimit për bazhdarim nga paragrafi 1 i këtij neni përcaktohet sipas tarifës së personit të autorizuar juridik nga neni 27 paragrafi 3 i këtij ligji."

Neni 16

Në nenin 45 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, dokumentet dhe librat e anijeve, për anije pa ekuipazh, gjenden te pronari i anijes."

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.

Neni 17

Në nenin 46 paragrafin 2 fjalët: "Ministria e Komunikacionit dhe e Ndërlidhjeve apo organizata e autorizuar" zëvendësohen me fjalët: "personi i autorizuar juridik".

Neni 18

Neni 47 ndryshon si vijon:
"Formën dhe përmbajtjen e dokumenteve dhe librave nga neni 46 pika 5 deri në pikën 8 të këtij ligji, e përcakton ministri i Transportit dhe i Ndërlidhjeve."

Neni 19

Në nenin 48 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
"Leje për vendin e lidhjes, përkatësisht për ankorim e jep "organi kompetent i njësisë së vetadministrimit lokal, me pajtueshmëri paraprake nga Kapitaneria e porteve."

Neni 20

Neni 49 ndryshon si vijon:
"Verifikimi i aftësisë për përdorim (lundrim), mbikëqyrje teknike, kontroll dhe bazhdarim të objektit notues bëhet në pajtim me nenin 27 deri në nenin 43 të këtij ligji."

Neni 21

Në nenin 77 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:
"Kandidati për drejtimin e barkës është i obliguar të parashtrorë dëshmi për aftësinë e vërtetuar shëndetësore."

Neni 22

Në nenin 83 fjalët: "me leje (koncesion) zëvendësohen me fjalët: "të koncesionit".

Neni 23

Në nenin 85 paragrafi 1 pas fjalëve: "konkurs publik" pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për koncesione dhe me këtë ligj".

Neni 24

Në nenin 93 pika 2 fjala "nga" zëvendësohet me fjalët: "për kryerje të kontrollit teknik të".

Neni 25

Në nenin 101 fjalët: "identifikimi dhe regjistrimi i anijes" zëvendësohen me fjalët: "mënyra e".

Neni 26

Në nenin 150 pas pikës 10 shtohet pikë e re 10-a, si vijon:
"10-a. për aksident lundrimi nuk e njofton Kapitanerinë e porteve në afatin caktuar" (neni 126 alineja 2)."

Neni 27

Në nenin 151 pas pikës 3 shtohet pikë e re 3-a, si vijon:
"3-a. pa lejen për shfrytëzim, lëshon në përdorim vendin për larje (neni 19 paragrafi 2)."

Neni 28

Në nenin 152 pika 5 numri "113" zëvendësohet me numrin "110".

Neni 29

Në nenin 154 paragrafi 1 numri "152" zëvendësohet me numrin "151".

Neni 30

Në nenin 19 paragrafin 3, nenin 21 paragrafin 2, nenin 52 paragrafin 2, nenin 56 paragrafin 4, nenin 61, nenin 66 paragrafin 3, nenin 67 paragrafët 4 dhe 5, nenin 69 paragrafin 3, nenin 78 paragrafët 1 dhe 5, nenin 81, nenin 83, nenin 99, nenin 100, nenin 101, nenin 102 pika 3, nenin 106 paragrafi 4, nenin 132 paragrafi 2, nenin 136 paragrafi 4, nenin 141 paragrafi 2, nenin 142 paragrafi 2 dhe nenin 148 paragrafi 2 fjalët: "ministri i Komunikacionit dhe i Ndërlidhjeve" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Transportit dhe i Ndërlidhjeve".

Neni 31

Në nenin 44 paragrafi 3, nenin 85 paragrafi 2, nenin 96, nenin 117 paragrafi 2 dhe nenin 143 paragrafi 1, fjalët: "Ministria e Komunikacionit dhe e Ndërlidhjeve" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Transportit dhe e Ndërlidhjeve".

Neni 32

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligjit, neni 52, paragrafi 2 i Ligjit për kalimin e kufirit shtetëror dhe për lëvizje në brezin kufitar ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 36/92) pushon të vlejë.

Neni 33

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

998.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за избирачкиот список, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 август 2005 година.

Бр. 07-3163/1
31 август 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК**

Член 1

Во Законот за избирачкиот список ("Службен весник на Република Македонија" број 42/2002 и 35/2004), во членот 30 став 2 зборот "две" се заменува со зборот "пет".

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**L I G J I
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR LISTËN
ZGJEDHORE**

Neni 1

Në Ligjin për listën zgjedhore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 40/2002 dhe 35/2004), në nenin 30 pas paragrafit 2, fjala "dy" zëvendësohet me fjalën "pesë".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 999.

Врз основа на член 35 и член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/03 и 55/05) и член 77 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија” бр. 53/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2005 година, донесе

УРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

(1) Со оваа Уредба се определуваат:

- проектите за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на влијанијата врз животната средина, пред да се издаде решение за спроведување на проектот;
- генерално определени проекти кои би можеле да имаат значително влијание врз животната средина заради што се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанието врз животната средина, пред да се издаде решение за спроведување на проектот;
- критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанијата врз животната средина на нови генерално определени проекти од алинеја 2 од овој член; и
- критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанијата врз животната средина при промени на постојните објекти.

Член 2

(1) Проектите за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на влијанијата врз животната средина се утврдени во Прилог I од оваа Уредба.

(2) Прилогот I е составен дел од оваа Уредба.

Член 3

(1) Генерално определени проектите за кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанието врз животната средина се утврдени во Прилог II од оваа Уредба.

(2) Прилогот II е составен дел од оваа Уредба.

Член 4

(1) За проектите од Прилогот II како и за промените на постојните објекти, органот на државна управа надлежен за работите од областа на животната средина ја утврдува потребата од оцена на влијанијата врз животната средина, во согласност со критериумите утврдени во членовите 5, 6, 7 и 8 од оваа Уредба.

Член 5

Потребата за спроведување постапка за оцена на влијанието врз животната средина на генерално определени проекти од Прилог II и на промени на постојни објекти, се утврдува врз основа на следните критериуми:

- карактеристиките на проектот,
- локацијата на проектот со опкружувањето,
- можните значителни влијанија на проектот врз животната средина.

Член 6

При утврдување на потребата од спроведување на постапка за оцена на влијанијата врз животната средина, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, врз основа на карактеристиките на проектот, е должен да води сметка за:

- големината на проектот,
- техничко-технолошкиот концепт на проектот,

- кумулативното влијание на проектот со другите проекти што се спроведени или се спроведуваат, како и со проектите планирани за спроведување,
- користењето на природни богатства,
- создавањето отпад и отпадни води (вид и количина, присуство на опасни и штетни материи и супстанции и сл.),
- загадувањето и непријатности,
- ризикот од хаварии и несреќи, пред сè за супстанциите, материи или технологии кои се користат, и/или
- друг вид деградација на животната средина.

Член 7

При утврдување на потребата од спроведување на постапка за оцена на влијанијата врз животната средина, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, врз основа на локацијата на проектот, земајќи ја во предвид чувствителноста на животната средина во географските подрачја за коишто постои веројатност дека ќе бидат засегнати со проектот, е должен да води сметка за:

- постојна и планирана намена на земјиштето,
- изобилство, квалитетот и регенеративниот капацитет на природните ресурси во подрачјето, и/или
- апсорпциски капацитет на животната средина.

Член 8

При определување на апсорпцискиот капацитет на животната средина во согласност со член 7 од оваа Уредба, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина е должен да води сметка за чувствителноста на животната средина, особено доколку локацијата на проектот се наоѓа во или е во близина на следниве подрачја:

- водни живеалишта,
- крајбрежните зони на водните екосистеми,
- подрачјата со зачувани природни екосистеми и со значаен биодиверзитет и геодиверзитет,
- природните резервати и паркови,
- подрачјата под посебна заштита,
- подрачјата во коишто значително се исполнети или се надминати стандардите за квалитет на животната средина,
- комплексни урбани подрачја, и/или
- предели и локалитети од историска, културна и археолошка важност.

Член 9

При определување на можните значителни влијанија од генерално определени проекти од Прилог II и промени на постојните објекти, земајќи ги во предвид процената на состојбите утврдени врз основа на критериумите определени во член 5, 6 и 7 од оваа Уредба, органот на државна управа надлежен за работите од областа на животната средина, особено води сметка за:

- ~~1~~ опсегот на влијанието (големината на засегнатото географско подрачје и на засегнатото население),
- ~~2~~ влијанието во прекуграничен контекст,
- ~~3~~ обем и комплексноста на влијанието,
- ~~4~~ веројатноста од влијание, и/или
- ~~5~~ времетраењето, зачестеност и реверзибилноста на влијанието.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2006 година.

Бр. 19-3128/1
25 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

ПРИЛОГ I**Проекти за кои задолжително се врши оцена на влијанијата врз животната средина**

1. Рафинериите за сурова нафта (со исклучок на постројките за производство на масла од сурова нафта) и инсталациите за гасификација и за втечнување со 500 t или на повеќе јаглен или битуменозни шкрилци дневно.
2. Термо- електрични центри и другите инсталации за согорување, со топлински капацитет од 200 MW или повеќе.
3. Инсталации наменети: -за преработка на радиоактивен отпад; -исклучиво за конечно депонирање на радиоактивен отпад; -исклучиво за складирање на радиоактивниот отпад на друго место, надвор од местото на создавање.
4. Инсталации за: -примарно топење на железо и на челик, вклучувајќи и лиење, и -производство на сурови обоени метали од руда, концентрати или секундарни суровини, со металуршки, хемиски или со електролитски процес.
5. Инсталациите за екстракција на азбест и за обработка и за трансформација на азбест и на производите што содржат азбест: -за азбестно-цементните производи со годишно производство над 20.000 t готови производи, -за фриксионите материјали со годишно производство над 50 t готови производи, како и -за другите видови користење на азбест, доколку се користат повеќе од 200 t годишно.
6. Интегрирани хемиски инсталации, т.е. инсталациите за производство, од индустриски обем, на материји со користење на процесите на хемиска конверзија, во коишто неколку единици се поставени една до друга и се функционално поврзани една со друга и коишто се: -за производство на базни органски хемикалии; -за производство на базни неоргански хемикалии; -за производство на вештачко губре врз база на фосфор, азот или калиум (прости или сложени вештачки губрива); -за производство на базни производи, за заштита на растенијата и биоцидите; -за производство на базни фармацевтски производи, со користење на хемиски или на биолошки процеси; и -за производство на експлозиви.
7. Изградбата на: (а) железнички сообраќај на големи растојанија и на аеродроми со должината на основната писта од 2.100 m или повеќе; (б) автопатиштата; (в) нов пат со четири или со повеќе ленти или повторно порамнување и/или проширување на постоечкиот пат од две или помалку ленти, за да се добијат четири или повеќе ленти, доколку таквиот нов пат или повторно порамнет и/или проширен сегмент од патот ќе има 10 km или повеќе во континуирана должина.
8. Инсталациите за депонирање на отпад, за горење, согорување, и физички и хемиски третман;
9. Црпење на подземни води или повторно полнење на подземни водни тела, доколку годишниот волумен на исцрпената вода или на повторно наполнетата вода е еднаков на или надминува $3 \times 10^6 \text{ m}^3$;
10. Системите за пренос на води меѓу речните сливови, со исклучок на системите за водоснабдување со вода за пиење, и тоа:

(а) Системите за пренос на води меѓу речните сливови заради спречување на можниот недостиг од вода доколку количеството пренесена вода надминува $20 \times 10^6 \text{ m}^3$ годишно.

(б) За сите други случаи, системите за пренос на водните ресурси меѓу речните сливови, каде што повеќегодишниот просек на протокот на сливот што се експлоатира надминува $100 \times 10^6 \text{ m}^3$ годишно и каде што количеството на пренесената вода надминува 10% од тој проток.

11. Пречистителните станици за отпадни води, со капацитет над еквивалентот од 10.000 жители.

12. Хидро- техничките објекти со кој се задржува вода со цел да се создаде постојана или временна акумулација на вода или други материји во течна состојба, чија висина е најмалку 5 m мерено помеѓу низводната ножица и непреливната круна, или која во просторот до круната може да акумулира повеќе од 100.000 m^3 и брани чија височина е најмалку 10 m, или исполнуваат барем еден од следниве услови:
1-должината на круната на браната да е поголема од 500 m,
2-волуменот на акумулацијата да е поголем од $1.000.000 \text{ m}^3$,
3-максималното протекување на преливникот да е поголемо од $2.000 \text{ m}^3/\text{s}$.

13. Цевководите за пренос на гас, нафта или хемикалии со дијаметар поголем од 700 mm и/или со должина повеќе од 40 km.

14. Инсталациите за интензивно живинарство или свињарство со повеќе од:
(а) 40.000 места за бројлери, 20.000 места за кокошки несилки;
(б) 1000 места за гоење свињи (над 30 kg); или
(в) 350 места за маторици.

15. Индустриските постројки за:
(а) производство на пулпа од дрвена граѓа или од слични влакнести материјали;
(б) производство на хартија и картон со производствен капацитет повеќе од 20 t дневно

16. Каменоломите и површинските ископи, каде што површината на локацијата надминува 10 ha.

17. Поставување на далекуводи и други електроенергетски објекти со 110 kV или повисоко напонско ниво и со должина повеќе од 15 km.

18. Инсталациите за складирање на нафта, нафтени деривати, петрохемиски или хемиски производи со капацитет од 100.000 t или повеќе.

19. Инсталациите за производство на цемент.

20. Постројките за штавење на сурова кожа и на кожа.

ПРИЛОГ II**Проекти за кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанието врз животната средина (Генерално определени проекти)**

1. Земјоделство, шумарство и водостопанство (а) Проектите за реструктурирање на руралните земјишни поседи; (б) Проектите за користење на необработеното земјиште или на полуприродните површини за интензивно земјоделство; (в) Водостопанските проекти за земјоделство, вклучително и проектите за наводнување и за одводнување на земјиштето. (г) Проекти за првичното пошумување и копачење шума заради пренамена на земјиштето; (д) Инсталациите за интензивно сточарство (проекти што не се вклучени во Прилог I); (е) Проекти за интензивно одгледување риба; (ж) Проекти за користење на рибен фонд и дивеч.
--

<p>2. Експлоатација на минерални сировини:</p> <p>(а) Каменоломите, сите видови на површински копови што не се вклучени во Прилог I;</p> <p>(б) Подземни (јамски) рудници;</p> <p>(в) Експлоатација на минерални сировини од коритата и бреговите на површински водни тела</p> <p>(г) Длабоките дупчења, особено:</p> <ul style="list-style-type: none"> -геотермалните дупчења, -дупчењата за складирање на радиоактивен отпад, -дупчењата заради јавно водоснабдување, со исклучок на дупчењата за испитување на стабилноста на земјиштето (геотехнички дупчења) <p>(д) Површинските индустриски инсталации за експлоатација на јаглен, и руда, како и на битуменозни шкрилци.</p>	<p>(г) Инсталациите за производство на стакло, вклучително и стаклено влакно;</p> <p>(д) Инсталациите за топење на минералните материјали, вклучително и производството на минерални материји;</p> <p>(е) Производството на керамички производи со печење, пред сè: ќерамиди, тули, огноотпорни тули, плочки, камена волна или порцелан.</p>
<p>3. Енергетика</p> <p>(а) Индустриските инсталации за производство на електрична енергија, пареа и топла вода (проекти што не се вклучени во Прилог I);</p> <p>(б) Индустриските инсталации за пренос и дистрибуција на гас, пареа и топла вода и за пренос и дистрибуција на електрична енергија со површински водови (проекти што не се вклучени во Прилог I);</p> <p>(в) Површинско складирање на природен гас;</p> <p>(г) Подземно складирање на согорливи гасови;</p> <p>(д) Површинско складирање на фосилните горива и други цврсти горива;</p> <p>(е) Индустриското брикетирање на јагленот и лигнит;</p> <p>(ж) Инсталациите за обработка и за складирање на радиоактивниот отпад (освен доколку се вклучени во Прилог I);</p> <p>(з) Хидроелектрични централи;</p> <p>(с) Инсталациите за искористување на силата на ветерот, заради производство на енергија (т.н. фарми на ветер).</p>	<p>6. Хемиска индустрија</p> <p>(а) Преработка на меѓупроизводите и производството на хемикалии;</p> <p>(б) Производството на пестициди и на фармацевтски производи, бои и премачкувачи, еластомери и пероксиди;</p> <p>(в) Магацинските објекти за нафта, нафтени деривати, петрохемиските и хемиските производи.</p>
<p>4. Производство и обработка на метали</p> <p>(а) Инсталациите за производство на сурово железо или на челик (примарно или секундарно топење), вклучувајќи и континуирано лиење;</p> <p>(б) Инсталациите за обработка на црните метали:</p> <ul style="list-style-type: none"> -валавниците; -ковачниците со чекани; -нанесувањето заштитни слоеви од растопен метал; <p>(в) Леарниците за црни метали;</p> <p>(г) Инсталациите за топење, вклучувајќи и легирање, на обоените метали, со исклучок на скапоцените метали, вклучувајќи ги и повторно добиените производи (рафинација, лиење ливови, итн)</p> <p>(д) Инсталациите за површинска обработка на метали и на пластични материјали со електролитски или со хемиски процеси;</p> <p>(е) Производството и склопувањето на моторни возила и производството на мотори за моторните возила;</p> <p>(ж) Инсталациите за конструирање и за поправка на леталата;</p> <p>(з) Производство, ремонт и сервисирање на железничка опрема;</p> <p>(с) Производство и сместување на барутни полнења и експлозивна муниција;</p> <p>(с) Инсталациите за печење и за синтерување на металните руди;</p> <p>(и) Инсталации за изградба, поправка и сервисирање на пловни објекти.</p>	<p>7. Прехранбена индустрија</p> <p>(а) Производство на растително и на животинско масло и маст;</p> <p>(б) Пакувањето и конзервирањето на животинските и растителните производи;</p> <p>(в) Производството на млечни производи;</p> <p>(г) Производството на пиво и слад;</p> <p>(д) Производството на слаткарски производи и сируп;</p> <p>(е) Инсталациите за колење животни (кланици);</p> <p>(ж) Инсталациите за производство на индустриски скроб;</p> <p>(з) Фабриците за производство на храна од риба и на рибино масло;</p> <p>(с) Шекераните; и</p> <p>(с) Производство на мелнички производи и добиточна храна</p>
<p>5. Индустрија на минерали</p> <p>(а) Печките за кокс (сува дестилација на јаглен);</p> <p>(б) Инсталациите за производство на бетон и бетонски производи</p> <p>(в) Инсталациите за производство на азбест и за изработка на производи од азбест (проекти што не се вклучени во Прилог I);</p>	<p>8. Текстилна, кожна, дрвна и индустрија за хартија</p> <p>(а) Индустриските постројки за производство на хартија и на картон (проекти што не се вклучени во Прилог I);</p> <p>(б) Постројки за предходна обработка (процеси како што се миеење, белење, мерцеризација) или за боеење на влакна или на ткаенини и переење на волна;</p> <p>(в) Инсталациите за преработка и за производство на целулоза.</p>
	<p>9. Индустрија на гума</p> <p>(а) Производството и обработка на производите на база на еластомер;</p> <p>10. Инфраструктурни проекти</p> <p>(а) Проектите за изградба на индустриските комплекси;</p> <p>(б) Градежни проекти, во кои е вклучена изградба на трговските центри и паркиралишта; туристички населби, царински зони и катни гаражи;</p> <p>(в) Проектите за изградба на железнички пруги и на капацитети за претовар за комбиниран сообраќај, и на терминали за комбиниран сообраќај и подземни железници, жичари (проекти што не се вклучени во Прилог I);</p> <p>(г) Проектите за изградба на аеродроми (проекти што не се вклучени во Прилог I);</p> <p>(д) Проектите за изградба на водни патишта, пристаништа и на пристаништа за рибарење (проекти што не се вклучени во Прилог I);</p> <p>(е) Проектите за изградба на системи за пренос на вода што не се вклучени во Прилог I, канализациони системи и системи за заштита од поплави;</p> <p>(ж) Проектите за изградба на браните и другите хидротехнички објекти за задржување на водата (проекти што не се вклучени во Прилог I);</p> <p>(з) Проектите за изградба на трамвајските линии, површински и подземни железнички линии, суспендираните линии од конкретен тип, коишто се користат исклучиво или главно за патнички сообраќај;</p>

(з) Проектите за изградба на нафтоводните и гасоводните инсталации (проекти што не се вклучени во Прилог I);
(с) Проектите за инсталирањето на водоводите на големи растојанија;
(и) Крајбрежните и земјени зафати за заштита од ерозија и заради регулација на површински водни тела;
(ј) Проектите за црпење на подземните води и повторно полнење на подземни водни тела што не се вклучени во Прилог I;
(к) Проектите за изградба на системите за пренос на водните ресурси меѓу речните сливови што не се вклучени во Прилог I.
11. Други проекти
(а) Трајни тркачки патеки и патеките за тестирање на моторни возила;
(б) Инсталациите за преработка, третман и отстранување на отпадот (проекти што не се вклучени во Прилог I);
(в) Пречистителните станици за отпадните води (проекти што не се вклучени во Прилог I);
(в) Станици за третман на мил добиен со третман на отпадни води;
(д) Складирањето на челичните отпадоци, вклучително и старите возила;
(ф) Испитните платформи за мотори, турбини или реактори;
(е) Инсталациите за производство на вештачки минерални влакна;
(ж) Инсталациите за преработка или за отстранување на експлозивните материји;
(з) Складишта за отпадни материјали;
(с) Проекти за организирани спортски, рекреативни, културни, и друг вид настани од голем размер во природата.
12. Туризам и рекреација
(а) Скијачките патеки, ски-лифтови и жичарници и градбите поврзани со нив;
(б) Марините;
(в) Викенд-населбите и хотелските комплекси надвор од градските подрачја и градбите поврзани со нив;
(г) Трајните локации за кампови и за станбени приколки;
(д) Тематските паркови (забавни и спортско-рекреативни паркови).
13. Интродукција и реинтродукција на нови видови флора и фауна и габи во природата.
14. Гробишта, крематориуми
15 Проекти за постапување со животински трупови и со животински отпад
16. Секоја измена или проширување на проектите наведени во Прилог I или во Прилог II, постојните, одобрени, реализирани проекти или проекти во процес на реализација, којашто би можела да има значителни негативни ефекти врз животната средина;
17. Проекти од Прилог I, наменети исклучиво или главно за развој и за испитување на нови методи или производи, коишто не се користат повеќе од две години.

1000.

Врз основа на член 383, став 1, точка 9 и член 528, став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА НА АД „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ СО ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ

1. Се потврдува Планот за поделба на АД „Електро-стопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје со издвојување со основање УО бр. 02-

3856/15/1 од 04.07.2005 година, донесен од Управниот одбор на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 04.07.2005 година.

2. Составен дел на Планот за поделба се:

- Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје

- Листа на акционер

- Список на вработени во АД ЕСМ на Македонија кои го продолжуваат работниот однос во новооснованото друштво.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3244/2
29 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1001.

Врз основа на член 383, став 1, точка 9 и член 528, став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА НА АД „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ СО ИЗДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ

1. Се потврдува Планот за изменување и дополнување на Планот за поделба на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје со издвојување со основање УО бр. 02-4180/17/1.1 од 22.07.2005 година, донесен од Управниот одбор на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 22.07.2005 година.

2. Составен дел на Планот за поделба се:

- Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино

- Листа на акционер

- Список на вработени во АД ЕСМ кои го продолжуваат работниот однос во новооснованото друштво.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3244/3
29 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1002.

Врз основа на член 383, став 1, точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Се усвојува Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за производство,

дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје, бр. 19-3244/4 од 29.08.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3244/5
29 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1003.

Врз основа на член 383, став 1, точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Се усвојува Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје бр. 19-3244/6 од 29.08.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3244/7
29 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1004.

Врз основа на член 383, став 1, точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО

1. Се усвојува Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино бр. 19-3244/8 од 29.08.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3244/9
29 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1005.

Владата на Република Македонија, во врска со член 418 став 3 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04), на 29.08.2005 година, изготви

СТАТУТ

НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите,

правата, обврските, ограничувањата и погодностите, предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикнување и одржување на собранieto, фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, организација, формата и начинот на објавувањата и други одредби што се од значење за Електростопанство на Македонија, Акционерското друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото).

Член 2

Друштвото настана со Одлука за поделба на Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје бр. 23-3343/1 од 27.09.2004 година, донесена од Владата на Република Македонија, врз основа на Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија. („Службен весник на Република Македонија” бр.19/04).

Друштвото е еден од правните следбеници на АД “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје 1 под П.Трег.бр.362/2001.

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 3

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирма: Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје.

Во правниот промет Друштвото употребува и скратена ознака на фирмата која гласи: АД “Електростопанство на Македонија”, во државна сопственост, Скопје.

Друштвото има скратено име АД ЕСМ.

Член 4

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на улица: “11 Октомври” бр. 9.

Член 5

Друштвото има печат, штембил и знак. Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се утврдат со акт на Управниот одбор.

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 6

Предмет на работење на Друштвото се следните дејности:

- | | |
|------|---|
| 40 | Снабдување со електрична енергија, гас, пара и топла вода |
| 40.1 | Производство и дистрибуција на електрична енергија |
| 45.2 | Изградба на цели објекти или нивни делови: нискоградба |
| 45.3 | Инсталатерски работи |
| 50.2 | Одржување и поправка на моторни возила |
| 60.2 | Друг копнен сообраќај |
| 63.1 | Претовар на товар и складирање |
| 64.2 | Телекомуникации |
| | Мобилни телекомуникациски услуги |
| 28.1 | Производство на метални конструкциски производи |
| 55.1 | Хотели |
| 72.3 | Обработка на податоци |
| 74.2 | Архитектонски и инженерски активности и соодветни технички услуги |
| 74.6 | Активности на истрага и обезбедување |
| | Технички прием на електроенергетски објекти |
| | Управување со електродистрибутивен систем |

Претежни дејности на Друштвото се:

- 40 Снабдување со ел.енергија, гас, пареа и топла вода
40.1 Производство и дистрибуција на ел.енергија

- Управување со системот за дистрибуција на електрична енергија,
- Снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало.

Претежната дејност на Друштвото дистрибуција на електрична енергија, управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало се дејности од јавен интерес.

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРАВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ

Член 7

Основниот капитал на Друштвото изнесува 6.533.815,000,00 денари шест милијарди петстотриесет и три милиони осумстотини и петнаесет илјади денари), или (106.598.823,69 ЕУР според средниот курс на Народна банка на Република Македонија објавен еден ден пред усвојување на Статутот), поделени на 6.533.815 обични акции со номинална вредност од 1.000,00 (една илјада) денари по акција.

Секоја обична акција му дава право на нејзиниот сопственик да даде еден глас за прашањата за кои гласаат акционерите на Друштвото.

Ниеден акционер или група на акционери немаат никакво право на првенство на купување или приоритетно право за претплатување или купување на каков било дел од каков било ново или дополнително издавање на акции или хартии од вредност што може да се претворат во акции или на друг начин даваат право на акции, освен во обем што се бара со Законот за трговски друштва, без оглед на тоа дали акции или хартии од вредност се или одсега ќе бидат одобрени или на кој било начин да се издадени.

V. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Член 8

Се основа Фонд од кој вработените можат да стекнат акции на Друштвото, бесплатно или по повластена цена. Фондот нема својство на правно лице.

Член 9

Собранието на Друштвото донесува Програма, според која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука за критериумите за нивната распределба.

Акциите кои што вработените ги стекнуваат од Фондот, изнесуваат до една десетина од основната главнина и се стекнуваат од акциите на основачот.

Со Акт на Собранието на Друштвото се уредува организацијата и управувањето на Фондот, како и користењето и начинот на распределбата на средствата наменети за акции на вработените.

VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 10

Основачот не задржува посебни погодности за себе.

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 11

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Македонија.

Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден во Деловникот за работа.

Член 12

Собранието на Друштвото се свикнува во случаите определени со закон, како и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерот.

1. СОБРАНИЕ

Член 13

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со Закон и овој статут, а особено за:

1. Измена на Статутот на Друштвото;
2. Одобрување на Годишната сметка, на финансиските извештаи и на Годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
3. Избор и отповикување на членовите на Надзорниот одбор;
4. Промена на правата врзани за одделни видови и родови акции;
5. Одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото, на членовите на Управниот и Надзорниот одбор;
6. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
7. Издавање акции и други хартии од вредност;
8. Издавање акции наменети за Фондот;
9. Донесување Програма за стекнување на акции на вработените;
10. Донесување Одлука за критериуми за распределба на акции на вработените;
11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото;
12. Преобразба на Друштвото во друга форма на Друштво и за статусните промени на Друштвото;
13. Престанување на Друштвото;
14. Одлучување за покривање на загубата.

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ

Член 14

Фирма на Основачот е Влада на Република Македонија.

Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. "Илинденска" б.б.

Матичен број на основачот е 4064674.

IX. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ

Член 15

Управувањето на Друштвото е организирано според двостепен систем. (Управен Одбор и Надзорен одбор).

Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање.

1. УПРАВЕН ОДБОР

Член 16

Со Друштвото управува Управен Одбор кој се состои од 7 членови.

Членовите на Управниот Одбор ги избира Надзорниот Одбор.

Член 17

Со Одлуката за избор на членовите на Управниот одбор, еден од членовите на Управниот одбор се именува за претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која област од работењето на Друштвото.

Член 18

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.

Член 19

Претседателот на Управниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив и е одговорен за водење на записникот и за организацијата на други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата Претседател или ако е отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава член на Управниот одбор именуван од Надзорниот одбор.

Член 20

Управниот одбор има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото односно во вршењето на сите работи сврзани со водењето на работите и на тековните активности во рамките на предметот на работењето на Друштвото.

Член 21

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вршат заедно работите од надлежност на Управниот одбор, а особено:

1. донесува Програма за работа, Програма за развој, Годишен план за работа и Годишен финансиски план на Друштвото;
2. ја утврдува деловната политика;
3. на барање на Собранието подготвува општи акти и одлуки чие донесување е во надлежност на Собранието;
4. назначува раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото;
5. поднесува иницијатива за изменување и дополнување на Статутот;
6. донесува одлуки за инвестиции;
7. донесува одлуки за одобрување на договори за инвестициони вложувања;
8. донесува одлуки за давање односно земање на кредити во врска со остварување на Планот;
9. одобрува склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење;
10. одлучува за внатрешната организација на Друштвото и систематизација на работните места;
11. дава податоци за изработка на Електроенергетски биланс;
12. одлучува за употреба на посебната резерва;
13. донесува Програма за економски, технолошки, структурални и други промени, кои предизвикуваат потреба од намалување на бројот на вработените;
14. одлучува за прашања од областа на одбраната и донесува електроенергетски биланс во услови на војна;
15. одлучува по приговорите за заштита на правата на работниците, во случаи утврдени со закон;
16. одлучува за преземање на мерки за заштита при работа, противпожарна заштита и унапредување на животната средина;
17. одлучува за преземање на електроенергетски објекти;
18. се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со Закон пропишани обврски на Друштвото;
19. одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите, предвидени со актите на Друштвото;
20. одлучува за вршење попис на средствата, побарувањата и обврските;
21. формира комисији од редот на членовите на Управниот одбор и од други лица;
22. одлучува за набавка на основни средства;
23. одлучува за расходување и отуѓување на основни средства;
24. одлучува за издавање на основните средства на Друштвото под закуп;

25. ги определува работните места на кои странски државјани не можат да засноваат работен однос;

26. ги утврдува работните места со услови на работа потешки од нормалните;

27. одлучува за барањата од надлежни органи и институции;

28. ги определува овластените потписници на Друштвото;

29. одлучува за склучување колективен договор;

30. донесува Деловник за работа;

31. донесува одлуки за финансиска помош, спонзорства и донации;

32. поднесува извештај за работењето до Надзорниот одбор еднаш на три месеци;

33. поднесува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;

34. врши и други работи кои не се во надлежност на Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, Управниот одбор одлучува за:

1. затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;

2. намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;

3. суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;

4. воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;

5. основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото;

6. основање и престанување на подружници на Друштвото.

Член 22

Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 23

Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови.

Член 24

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

Член 25

Правата и обврските на членовите на Управниот одбор се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.

Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор, а го потпишува претседателот на Надзорниот одбор.

Член 26

Претседателот на Управниот одбор го застапува Друштвото во односите со трети лица и носи назив генерален директор.

Во отсуство на генералниот директор, заменикот на генералниот директор го застапува Друштвото.

Еден од членовите на Управниот одбор го застапува Друштвото за сите правни работи, пред судовите и другите државни органи, и носи назив директор за правни и општи работи.

Член 27

Генералниот директор ги има следните надлежности:

1. го претставува и застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет;

2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на Друштвото;

3. ја утврдува материјалната одговорност на работниците;

4. го организира и го раководи процесот на работа и работењето на Друштвото;

5. предлага внатрешна организација на Друштвото;

6. склучува договори;

7. ја организира и обезбедува работната дисциплина во Друштвото;

8. ја обезбедува законитоста во работата и примената на прописите, овој статут и другите акти на Друштвото;

9. се грижи за остварување на обврските на Друштвото од областа на одбраната;

10. изготвува елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените;

11. одлучува во прв степен за поединечните права, обврски и одговорности на работниците;

12. формира стручни комисии и работни тела;

13. го информира Управниот одбор за одделни прашања од работењето на Друштвото;

14. донесува одлуки за финансиска помош и спонзорство до 5.000 ЕУР во денарска противвредност;

15. за работите од својата надлежност издава акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на Друштвото;

16. врши други работи во врска со работењето на Друштвото.

Член 28

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува генералниот директор во негово отсуство и носи назив заменик на генерален директор.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши правните работи и е одговорен за правните работи на Друштвото и носи назив директор за правни и општи работи.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за дистрибуцијата и снабдувањето со електрична енергија и носи назив директор за дистрибуција и снабдување со електрична енергија.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши финансиските работите и е одговорен за финансиското работење на Друштвото, а носи назив директор за финансиски работи.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши комерцијалните работите и е одговорен за комерцијалното работење на Друштвото и носи назив директор за комерцијални работи.

Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за развојот и инвестициите во Друштвото и носи назив директор за развој и инвестиции.

2. НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 29

Надзорниот одбор се состои од 7 членови, од кои два члена се независни.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на Друштвото.

Двајца членови на Надзорниот одбор се избираат на предлог на Самостојниот синдикат на Друштвото.

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.

Член 30

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот одбор.

Член 31

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.

Член 32

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство членови од присутните членови на Надзорниот одбор.

Член 33

Надзорниот одбор може во секое време да го разреши претседателот и да избере нов претседател на Надзорен одбор.

Член 34

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 35

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови.

Член 36

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.

Член 37

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото и хартиите од вредност.

X. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВТО

Член 38

Организациони делови на Друштвото се Дирекција и Подружници.

Член 39

Подружниците на Друштвото се организираат со акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Надзорниот одбор.

Член 40

Со подружниците раководи директор кој го именува Управниот одбор.

Член 41

Директорот на Подружницата ги врши следните работи:

1. Организира, координира и раководи со процесот на производството, дистрибуцијата и снабдувањето со електрична енергија;

2. Обезбедува примена на законските прописи и на актите на Друштвото;

3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот одбор и одлуки и насоки дадени од генералниот директор и директорите на соодветните области;

4. Се грижи за реализација на планските задачи;

5. Склучува договори и презема други правни дејства, во рамките на овластувањата дадени од Управниот одбор;

6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;

7. Поднесува извештаи за работата на Подружницата на Управниот одбор;

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;

9. Предлага расходување на основни средства и отстапување на истите во друга Подружница на Друштвото;

10. Врши набавки во рамките на своите овластувања согласно донесена Одлука од Управниот одбор;

11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување од Управниот одбор;

12. Формира комисии и работни групи за извршување на поделни работи;

13. Се грижи за навремена наплата на побарувањата од потрошувачите на електрична енергија за соодветната дистрибутивна подружница и презема мерки за остварување на наплатата;

14. Се грижи за организирање на работењето со пара, топла вода и други реагенси во согласност со работењето на Друштвото;

15. Врши и други работи по овластување на Управниот одбор.

Член 42

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува внатрешната организација на Друштвото и работите кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците.

XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО

Член 43

Управниот одбор на Друштвото формира комисии од редот на своите членови и од други лица.

Друштвото ги има следните Комисии:

- Комисија за заштита на правата;

- Комисија за контрола над примена на Колективниот договор;

и други Комисии формирани од Управниот одбор, Надзорниот одбор, генералниот директор и директорите на Подружници на Друштвото, по укажана потреба во процесот на работењето.

Комисијата за заштита на правата се состои од пет членови и ист број заменици од кои двајца членови и двајца заменици именува Самостојниот синдикат на Друштвото.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена именува Самостојниот синдикат на ЕСМ.

Член 44

Комисијата за заштита на правата одлучува по приговори на работници во втор степен.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор врши контрола над примената на одредбите од Колективниот договор.

Член 45

Начинот на работа на Комисиите се уредува со Деловник за работа.

XII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА (ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД)

Член 46

Друштвото има задолжителна општа резерва.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент од 15% од добивката.

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или други издатоци

Член 47

Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради покривање на други издатоци за:

- осигурување од ризик на вработените за специфични отежнати услови на работење;

- докуп на стаж и отпремнина над одобриениот износ;

- добротворни цели, помош и спонзорства.

Средствата за посебните резерви од став 1 се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и истите неможат да се употребат за друга намена освен за намената за која се создадени.

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.

Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на Друштвото.

XIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ

Член 48

Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.

Член 49

Синдикатот може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки, Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го известува Синдикатот.

XIV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО

Член 50

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се објавуваат во Службеното гласило на Друштвото.

XV. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 51

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на Друштвото согласно со Законот и овој статут.

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и истите не можат да бидат во спротивност со овој статут.

Актите на Друштвото се:

- Колективен договор,

- Правилник за внатрешна организација

- Правилник за утврдување на постапката и начинот за снабдување со електрична енергија

- Правилник за заштита од пожар

- Правилник за деловна тајна

- Правилник за печат, штембил и знак

- Норматив за лични заштитни средства и опрема

- Правилник за редот и дисциплината

- Правилник за користење на одморалишни капацитети

- Ценовник за технички и други услуги

- И други акти согласно закон и колективен договор.

Член 52

Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поинаку определено.

XVI. ОДБРАНА

Член 53

Во воена состојба Друштвото продолжува со вршење на дејноста, заради што во согласност со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена состојба.

Член 54

Во воена состојба Друштвото презема мерки за заштита на работниците и материјалните добра од воени дејствија.

Член 55

Заради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната, Друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита.

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Средствата, правата и обврските на АД за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје, ги презема Друштвото, согласно Планот за поделба.

Дел од работниците од Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје ги презема Друштвото, од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно списокот на работници кој е составен дел на Планот за поделба.

Член 57

До донесување на актите на Друштвото ќе се применуваат актите на поранешното Друштво, доколку не се во спротивост со Закон и овој статут.

Член 58

Со влегување во сила на овој статут престанува да важи Статутот на АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје бр. 23- 5748/1 од 16.01.2001 година.

Член 59

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3244/4/1
29 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1006.

Врз основа на член 22 и 287 од Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе

**СТАТУТ
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ
НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите од секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите, предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикнување и одржување на собранието, фирмата, седиштето и МБС на осно-

вачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, формата и начинот на објавувањата и други одредби што се од значење за Акционерското друштво за производство на електрична енергија, во државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото).

Член 2

Друштвото настана со Одлука на Владата бр.19-2626/1 од 30.06.2005 година на Република Македонија, за реструктурирање на Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје со издвојување со основање на ново друштво за производство на електрична енергија.

Друштвото е дел од Електростопанство на Македонија Акционерско Друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје 1 под Трег.бр.5658/2004.

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 3

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирма: Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.

Во правниот промет Друштвото употребува и скратена ознака на фирмата која гласи: АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.

Друштвото има скратено име АД ЕЛЕМ - Скопје.

Член 4

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. "11 Октомври" бр. 9.

Член 5

Друштвото има печат, штембил и знак.
Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се утврдат со акт на Управниот одбор.

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 6

Предмет на работење на Друштвото се следните дејности:

- производство на електрична енергија
- 10 Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет
- 10.1 Вадење и брикетирање на камен јаглен
- 10.2 Вадење и брикетирање на темен јаглен и лигнит
- 40 Снабдување со ел.енергија, гас, пареа и топла вода
- 40.1 Производство и дистрибуција на електрична енергија
- 40.2 Производство на гас и дистрибуција на гасовити горива преку главните цевки
- 40.3 Снабдување со пареа и топла вода
- 41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
- 41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
- 60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
- 60.2 Друг копнен сообраќај
- 60.3 Цевоводен транспорт
- 63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции
- 63.1 Претовар на товар и складирање
- 63.2 Други придружни активности во сообраќајот
- 63.4 Активности на други посредници во сообраќајот
- 64 Поштенски активности и телекомуникации

- 64.2 Телекомуникации
Мобилни телекомуникациски услуги
- 55 Хотели и ресторани
- 55.1 Хотели и мотели со ресторан
- 55.2 Кампови и друг вид сместување за покус престој
- 55.3 Угостителски објекти за исхрана
- 05 Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
- 05.0 Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
- 14 Вадење на други руди и камен
- 14.5 Вадење на други руди и камен, неспомнати на друго место
- 28 Производство на метални производи во металопредавачката фаза, освен машини и уреди
- 28.1 Производство на метални конструкциски производи
- 72 Компјутерски и сродни активности
- 72.3 Обработка на податоци
- 74 Други деловни активности
- 74.60
- 74.6 Активности на истрага и обезбедување Надворешно трговски промет:
- Купопродажба на електрична енергија
- Увоз – извоз на резервни делови
- Претежни дејности на Друштвото се:
- Производство на електрична енергија
- 40.1 Производство и дистрибуција на електрична енергија
- Претежната дејност на Друштвото за производство на електрична енергија, е дејност од јавен интерес.

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРАВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ

Член 7

Основната главнина на Друштвото изнесува 31.738.878.000,00 денари (или 517.818.006,80 ЕУР според средниот курс на Народна банка на Р. Македонија објавен еден ден пред усвојување на Статутот).

Основната главнина на Друштвото е поделена на 31.738.878 обични акции што гласат на име, со номинална вредност од 1000,00 денари по акција.

V. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Член 8

Се основа Фонд од кој вработените можат да стекнат акции на Друштвото, бесплатно или по повластена цена.

Фондот нема својство на правно лице.

Член 9

Собранието на Друштвото донесува Програма, според која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука за критериумите за нивната распределба.

Акциите кои што вработените ги стекнуваат од Фондот, изнесуваат до една десетина од основната главнина и се стекнуваат од акциите на основачот.

Со Акт на Собранието на Друштвото се уредува организацијата и управувањето на Фондот, како и користењето и начинот на распределбата на средствата наменети за акции на вработените.

VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 10

Основачот не задржува посебни погодности за себе.

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 11

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Македонија.

Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден во Деловникот за работа.

Член 12

Собранието на Друштвото се свикнува во случаите определени со закон, како и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерот.

1. Собрание

Член 13

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон, и овој статут, а особено за:

- Измена на Статутот на Друштвото;
- Одобрување на Годишната сметка, на Финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
- Избор и отповикување на членовите на Надзорниот одбор;
- Промената на правата врзани за одделни видови и родови акции;
- Одобрувањето на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Надзорниот одбор;
- Зголемувањето и намалувањето на основната главнина на Друштвото;
- Издавање акции и други хартии од вредност;
- Издавање акции наменети за Фондот;
- Донесување Програма за стекнување на акции на вработените;
- Донесување Одлука за критериуми за распределба на акции на вработените;
- Издавање акции и други хартии од вредност;
- Издавање акции наменети за Фондот од кои што вработените ќе стекнуваат акции бесплатно или по повластена цена и за критериумите за нивната распределба;
- Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото;
- Преобразба на Друштвото во друга форма на Друштво и за статусните промени на Друштвото;
- Престанување на Друштвото;
- Одлучува за покривање на загубата.

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ

Член 14

Фирма на Основачот е Влада на Република Македонија.

Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. "Илинденска" бб Матичен број на основачот е 4064674.

IX. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ

Член 15

Управувањето на Друштвото е организирано според двостепен систем. (Управен Одбор и Надзорен Одбор).

1. Управен Одбор

Член 16

Со Друштвото управува Управен Одбор кој се состои од 7 членови.

Членовите на Управниот одбор ги избира Надзорниот Одбор.

Член 17

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.

Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот одбор се врши со јавно гласање.

Член 18

Со Одлуката за избор на членови на Управниот одбор, еден од членовите на Управниот одбор се именува за претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која област од работењето на Друштвото.

Член 19

Претседателот на Управниот одбор ги свикнува состаноците и претседава со нив и е одговорен за водење на записникот и за организацијата на други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.

Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава член на Управниот одбор именуван од Надзорниот Одбор.

Член 20

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вршат заедно работите од надлежност на Управниот одбор и тоа:

- ја усвојуваат Програмата за работа и развој на Друштвото;
- ја утврдуваат деловната политика;
- донесува План за производство на електрична енергија;
- донесува Годишна сметка, Финансиски извештај и извештај за работа;
- назначуваат раководни лица кои го водат секојдневното работење на Друштвото;
- поднесуваат иницијатива за изменување и дополнување на Статутот;
- донесува План за годишна инвестициона програма;
- донесува План за јавни набавки;
- донесуваат одлуки за инвестиции;
- одлучуваат за внатрешната организација на Друштвото и систематизација на работните места;
- дава податоци за изготвување на Електроенергетски биланс;
- одлучуваат за употреба на посебната резерва;
- донесуваат Програма за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикуваат потреба од намалување на бројот на вработените;
- одлучуваат за прашања од областа на одбраната и донесува електроенергетски биланс во услови на војна;
- одлучуваат за задолжувања на Друштвото со кредити;
- одлучуваат по приговорите за заштита на правата на работниците, во случаи утврдени со закон;
- одлучуваат за преземање на мерки за заштита и унапредување на животната средина;
- одлучуваат за именување и разрешување на членовите во комисиите, предвидени со актите на Друштвото;
- одлучуваат за вршење попис на средствата, побарувањата и обврските;
- формираат комисии од редот на членовите на Управниот одбор и од други лица;
- одлучуваат за набавка на основни средства;
- одлучуваат за расходување на основни средства и отстапување на основни средства;
- одлучуваат за издавање на основните средства на Друштвото под закуп;

- одлучуваат за доделување финансиска помош и спонзорства;
- ги утврдуваат работните места со услови на работа потешки од нормалните;
- одлучуваат за барањата од надлежни органи и институции;
- ги определуваат овластените потписници на Друштвото;
- одлучуваат за склучување колективен договор;
- донесуваат Деловник за работа;
- вршат и други работи кои не се во надлежност на Собранието и Надзорниот Одбор на Друштвото.

Член 21

Со претходно одобрение на Надзорниот Одбор, Управниот одбор одлучува за:

1. затворање (престанување) или пренос на претпријатието или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;
2. намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;
3. суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;
4. воспоставување на долгорочна соработка со други Друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;
5. основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото;
6. основање и престанување на подружници на Друштвото.

Член 22

Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 23

Управниот одбор работи ако се присутни најмалку половина од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

Член 24

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од сите членови на Управниот одбор.

Член 25

Правата и обврските на членовите на Управниот одбор се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.

Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор, а го потпишува претседателот на Надзорниот Одбор.

Член 26

Претседателот на Управниот одбор го застапува Друштвото во односите со трети лица и носи назив генерален директор.

Еден од членовите на Управниот одбор го застапува Друштвото за сите правни работи, пред судовите и другите државни органи, и носи назив директор за правни и општи работи.

Член 27

Генералниот директор ги има следните надлежности:

1. го претставува и застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет;
2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на Друштвото;

3. предлага План за производство на електрична енергија до Управниот одбор;

4. ја утврдува материјалната одговорност на работниците;

5. го организира и го раководи процесот на работа и работењето на Друштвото;

6. предлага внатрешна организација на Друштвото;

7. склучува договори;

8. ја организира и обезбедува работната дисциплина во Друштвото;

9. ја обезбедува законитоста во работата и примената на прописите, овој Статут и другите акти на Друштвото;

10. се грижи за остварување на обврските на Друштвото од областа на одбраната;

11. изготвува елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените;

12. одлучува во прв степен за поединечните права, обврски и одговорности на работниците;

13. формира стручни комисии и работни тела;

14. го информира Управниот одбор за одделни прашања од работењето на Друштвото;

15. донесува одлуки за финансиска помош и спонзорство до 5.000 ЕУР во денарска противвредност;

16. за работите од својата надлежност издава акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на Друштвото;

17. врши други работи во врска со работењето на Друштвото.

Член 28

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува генералниот директор во негово отсуство и носи назив заменик на генералниот директор.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши правните работи и е одговорен за правните работи на Друштвото и носи назив директор за правни и општи работи.

Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за производството на електрична енергија и носи назив директор за производство на електрична енергија.

Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за развојот и инвестициите во Друштвото и носи назив директор за развој и инвестиции.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши финансиските работи и е одговорен за финансиското работење на Друштвото, и носи назив директор за финансиски работи.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши комерцијалните работи и е одговорен за комерцијалното работење на Друштвото, и носи назив директор за комерцијални работи.

2. Надзорен Одбор

Член 29

Надзорниот одбор се состои од 7 (седум) членови, од кои два члена се независни.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на Друштвото.

Два члена се избираат на предлог на Самостојниот Синдикат на АД ЕСМ.

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.

Член 30

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот одбор.

Член 31

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-сува четири години.

Член 32

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство членови од присутните членови на Надзорниот одбор.

Член 33

Надзорниот одбор може во секое време да го разреши претседателот и да избере нов претседател на Надзорен одбор.

Член 34

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 35

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови.

Член 36

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.

Член 37

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото и хартиите од вредност.

X. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 38

Организациони делови на Друштвото се Дирекција и Подружници.

Член 39

Подружниците на Друштвото се организираат со акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Надзорниот одбор.

Член 40

Со подружниците раководи директор кој го именува Управниот одбор.

Член 41

Директорот на Подружницата ги врши следните работи:

1. Организира, координира и раководи со процесот на производството, на електрична енергија;

2. Обезбедува примена на законските прописи и на актите на Друштвото;

3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот одбор и одлуки и насоки дадени од Генералниот директор и Директорите на соодветните области;

4. Се грижи за реализација на планските задачи;

5. Склучува договори и презема други правни дејства, во рамките на овластувањата дадени од Управниот одбор;

6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;

7. Поднесува извештаи за работата на Подружницата на Управниот одбор;

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;

9. Предлага расходување на основни средства и отстапување на истите во друга Подружница на Друштвото;

10. Врши набавки во рамките на своите овластувања согласно донесена Одлука од Управниот одбор;

11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување од Генералниот директор;

12. Формира комисии и работни групи за извршување на поделни работи;

13. Се грижи за навремена наплата на произведена електрична енергија;

14. Се грижи за организирање на работењето со пара, топла вода и други реагенси во согласност со работењето на Друштвото;

15. Врши и други работи по овластување на Управниот одбор и Генералниот директор.

Член 42

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува внатрешната организација на Друштвото и работите кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците.

XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО

Член 43

Управниот одбор на Друштвото формира комисии од редот на своите членови и од други лица.

Друштвото ги има следните Комисии:

Комисија за заштита на правата;

Комисија за контрола над примена на Колективниот договор;

и други Комисии формирани од Управниот одбор, Надзорниот одбор, Генералниот директор и Директорите на Подружници на Друштвото, по укажана потреба во процесот на работењето.

Комисијата за заштита на правата се состои од пет членови и ист број заменици од кои двајца членови и двајца заменици именува Самостојниот Синдикат на Друштвото.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена именува Самостојниот синдикат на ЕСМ.

Член 44

Комисијата за заштита на правата одлучува по приговори на работници во втор степен.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор врши контрола над примената на одредбите од Колективниот договор.

Член 45

Начинот на работа на Комисиите се уредува со Деловник за работа.

XII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА (ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД)

Член 46

Друштвото има задолжителна општа резерва.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент од 15% од добивката.

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или други издатоци

Член 47

Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради покривање на други издатоци за:

- осигурување од ризик на вработените за специфични отежнати услови на работење;

- докуп на стаж и отпремнина над одобриениот износ;

- добротворни цели, помош и спонзорства.

Средствата за посебните резерви од став 1 се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и истите не можат да се употребат за друга намена освен за намената за која се создадени.

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.

Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на Друштвото.

XIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ

Член 48

Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.

Член 49

Синдикатот може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки, Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го известат Синдикатот.

XIV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО

Член 50

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се објавуваат во Службеното гласило на Друштвото.

XV. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 51

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на Друштвото согласно со Законот и овој статут.

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и истите не можат да бидат во спротивност со овој статут.

Актите на Друштвото се:

- Колективен Договор,
- Правилник за внатрешна организација,
- Правилник за заштита од пожар,
- Правилник за деловна тајна,
- Правилник за печат, штембил и знак,
- Правилник за заштита при работа,
- Норматив за лични заштитни средства и опрема,
- Правила за редот и дисциплината,
- Ценовник за технички и други услуги,
- И други акти согласно закон и колективен договор.

Член 52

Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поинаку определено.

XVI. ОДБРАНА

Член 53

Во воена состојба Друштвото продолжува со вршење на дејноста, заради што во согласност со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена состојба.

Член 54

Во воена состојба Друштвото презема мерки за заштита на работниците и материјалните добра од воени дејствија.

Член 55

Заради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната, Друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Дел од работниците од Акционерското друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје распоредени во Дирекцијата на АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје и сите вработени во подружницата за производство на електрична енергија со погоните:

- ХЕЦ „Маврово“- Гостивар,
- ХЕЦ „Шпилје“- Дебар,
- ХЕЦ „Глобочица“- Струга,
- ХЕЦ „Тиквеш“- Кавадарци
- ХЕЦ „Треска“- Скопје,
- РЕК „Битола“- Новаци,
- РЕК „Осломеј“- Осломеј,
- "Енергетика" - Скопје,

ги презема Друштвото, од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно списокот на работници кој е составен дел на Планот за поделба.

Член 57

До донесување на актите на Друштвото ќе се применуваат актите на поранешното Друштво, доколку не се во спротивност со Закон и овој статут.

Член 58

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3244/6
29 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1007.

Врз основа на член 22 и 287 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе

**СТАТУТ
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ТЕЦ НЕГОТИНО,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите од секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите, предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикување и одржување на собрание, фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, формата и начинот на објавувањата и други одредби што се од значење за Акционерското друштво за производство на електрична енергија, во државна сопственост, Неготино (во натамошниот текст: Друштвото).

Член 2

Друштвото настана со Одлука на Владата на Република Македонија бр.19-2880/1 од 19.07.2005 година, за статусна промена на АД ЕСМ, Скопје со издвојување со основање на ново друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.

Друштвото е дел од Електростопанство на Македонија Акционерско Друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје 1 под Трег.бр.5658/2004.

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 3

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирма: Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.

Друштвото има скратено име АД ТЕЦ Неготино – Неготино.

Член 4

Седиштето на Друштвото е во с.Дуброво - Неготино.

Член 5

Друштвото има печат, штембил и знак. Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се утврдат со акт на Управниот одбор.

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 6

Предмет на работење на Друштвото се следните дејности:

- производство на електрична енергија
- 40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода
- 40.1 Производство и дистрибуција на електрична енергија
- 40.2 Производство на гас и дистрибуција на гасовити горива преку главните цевки
- 60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
- 60.2 Друг копнен сообраќај
- 63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патнички агенции
- 63.1 Претовар на товар и складирање
- 72 Компјутерски и сродни активности
- 72.3 Обработка на податоци
- 74 Други деловни активности
- 74.6 Активности на истрага и обезбедување
- Надворешно трговски промет:
 - Купопродажба на електрична енергија
 - Увоз – извоз на резервни делови

Претежни дејности на Друштвото се:

- Производство на електрична енергија
- 40.1 Производство и дистрибуција на електрична енергија

Претежната дејност на Друштвото за производство на електрична енергија, е дејност од јавен интерес.

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРАВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ

Член 7

Основната главнина на Друштвото изнесува 572.495.000,00 денари (или 9.340.223,67 ЕУР според средниот курс на Народна банка на Република Македонија објавен еден ден пред усвојување на Статутот).

Основната главнина на Друштвото е поделена на 572.495 обични акции што гласат на име, со номинална вредност од 1000,00 денари по акција.

V. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Член 8

Се основа Фонд од кој вработените можат да стекнат акции на Друштвото, бесплатно или по повластена цена.

Фондот нема својство на правно лице.

Член 9

Собранието на Друштвото донесува Програма, според која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука за критериумите за нивната распределба.

Акциите кои што вработените ги стекнуваат од Фондот, изнесуваат до една десетина од основната главнина и се стекнуваат од акциите на основачот.

Со акт на Собранието на Друштвото се уредува организацијата и управувањето на Фондот, како и користењето и начинот на распределбата на средствата наменети за акции на вработените.

VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 10

Основачот не задржува посебни погодности за себе.

VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 11

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Македонија.

Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден во Деловникот за работа.

Член 12

Собранието на Друштвото се свикнува во случаите определени со закон, како и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерот.

1. Собрание

Член 13

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон, и овој статут, а особено за:

- Измена на Статутот на Друштвото;
- Одобрување на Годишната сметка, на финансиските извештаи и на Годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
- Избор и отповикување на членовите на Надзорниот одбор;
- Промената на правата врзани за одделни видови и родови акции;
- Одобрувањето на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Надзорниот одбор;
- Зголемувањето и намалувањето на основната главнина на Друштвото;
- Издавање акции и други хартии од вредност;
- Издавање акции наменети за Фондот;
- Донесување Програма за стекнување на акции на вработените;
- Донесување Одлука за критериуми за распределба на акции на вработените;
- Издавање акции и други хартии од вредност;
- Издавање акции наменети за Фондот од кои што вработените ќе стекнуваат акции бесплатно или по повластена цена и за критериумите за нивната распределба;
- Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото;

- Преобразба на Друштвото во друга форма на Друштво и за статусните промени на Друштвото;
- Престанување на Друштвото;
- Одлучува за покривање на загубата.

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ

Член 14

Фирма на Основачот е Влада на Република Македонија.

Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. Илинденска бб Матичен број на основачот е 4064674.

IX. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ

Член 15

Управувањето на Друштвото е организирано според двостепен систем. (Управен одбор и Надзорен одбор).

1. Управен Одбор

Член 16

Со Друштвото управува Управен одбор кој се состои од 5 членови.

Членовите на Управниот одбор ги избира Надзорниот одбор.

Член 17

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.

Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот одбор се врши со јавно гласање.

Член 18

Со Одлуката за избор на членови на Управниот одбор, еден од членовите на Управниот одбор се именува за претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која област од работењето на Друштвото.

Член 19

Претседателот на Управниот одбор ги свикнува состаноците и претседава со нив и е одговорен за водење на записникот и за организацијата на други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.

Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава член на Управниот одбор именуван од Надзорниот одбор.

Член 20

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вршат заедно работите од надлежност на Управниот одбор и тоа:

- ја усвојуваат Програмата за работа и развој на Друштвото;
- ја утврдуваат деловната политика;
- донесува План за производство на електрична енергија;
- донесува Годишна сметка, финансиски извештаи и Извештај за работа;
- назначуваат раководни лица кои го водат секојдневното работење на Друштвото;
- поднесуваат иницијатива за изменување и дополнување на Статутот;
- донесува План за годишна инвестициона програма;
- донесува План за јавни набавки;
- донесуваат одлуки за инвестиции;
- одлучуваат за внатрешната организација на Друштвото и систематизација на работните места;
- дава податоци за изготвување на Електроенергетски биланс;

- одлучуваат за употреба на посебната резерва;
- донесуваат Програма за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикуваат потреба од намалување на бројот на вработените;
- одлучуваат за прашања од областа на одбраната и донесува електроенергетски биланс во услови на војна;
- одлучуваат за задолжувања на Друштвото со кредити;
- одлучуваат по приговорите за заштита на правата на работниците, во случаи утврдени со закон;
- одлучуваат за преземање на мерки за заштита и унапредување на животната средина;
- одлучуваат за именување и разрешување на членовите во комисиите, предвидени со актите на Друштвото;
- одлучуваат за вршење попис на средствата, побарувањата и обврските;
- формираат комисији од редот на членовите на Управниот одбор и од други лица;
- одлучуваат за набавка на основни средства;
- одлучуваат за расходување на основни средства и отстапување на основни средства;
- одлучуваат за издавање на основните средства на Друштвото под закуп;
- одлучуваат за доделување финансиска помош и спонзорства;
- ги утврдуваат работните места со услови на работа потешки од нормалните;
- одлучуваат за барањата од надлежни органи и институции;
- ги определуваат овластените потписници на Друштвото;
- одлучуваат за склучување колективен договор;
- донесуваат Деловник за работа;
- вршат и други работи кои не се во надлежност на Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.

Член 21

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, Управниот одбор одлучува за:

1. затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;
2. намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;
3. суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;
4. воспоставување на долгорочна соработка со други Друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;
5. основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото;
6. основање и престанување на подружници на Друштвото.

Член 22

Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 23

Управниот одбор работи ако се присутни најмалку половина од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

Член 24

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од сите членови на Управниот одбор.

Член 25

Правата и обврските на членовите на Управниот одбор се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.

Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор, а го потпишува претседателот на Надзорниот одбор.

Член 26

Претседателот на Управниот одбор го застапува Друштвото во односите со трети лица и носи назив генерален директор.

Еден од членовите на Управниот одбор го застапува Друштвото за сите правни работи, пред судовите и другите државни органи, и носи назив директор за правни и општи работи.

Член 27

Генералниот директор ги има следните надлежности:

1. го претставува и застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет;
2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на Друштвото;
3. предлага План за производство на електрична енергија до Управниот одбор;
4. ја утврдува материјалната одговорност на работниците;
5. го организира и го раководи процесот на работа и работењето на Друштвото;
6. предлага внатрешна организација на Друштвото;
7. склучува договори;
8. ја организира и обезбедува работната дисциплина во Друштвото;
9. ја обезбедува законитоста во работата и примената на прописите, овој статут и другите акти на Друштвото;
10. се грижи за остварување на обврските на Друштвото од областа на одбраната;
11. изготвува елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените;
12. одлучува во прв степен за поединечните права, обврски и одговорности на работниците;
13. формира стручни комисији и работни тела;
14. го информира Управниот одбор за одделни прашања од работењето на Друштвото;
15. донесува одлуки за финансиска помош и спонзорство до 5.000 ЕУР во денарска противвредност;
16. за работите од својата надлежност издава акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на Друштвото;
17. врши други работи во врска со работењето на Друштвото.

Член 28

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши правните работи и е одговорен за правните работи на Друштвото и носи назив директор за правни и општи работи.

Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за технички работи и носи назив директор за технички работи.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши финансиските работи и е одговорен за финансиското работење на Друштвото, и носи назив директор за финансиски работи.

Еден од членовите на Управниот одбор го води производството и е одговорен за производството на електрична енергија на Друштвото и носи назив директор за производство.

2. Надзорен одбор

Член 29

Надзорниот одбор се состои од 5 (пет) членови, од кои еден член е независен.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на Друштвото.

Еден член се избира на предлог на Самостојниот синдикат на АД ЕСМ.

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се назначува кој член се избира како независен член на Надзорниот одбор.

Член 30

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот одбор.

Член 31

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.

Член 32

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикнува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство членови од присутните членови на Надзорниот одбор.

Член 33

Надзорниот одбор може во секое време да го разреши претседателот и да избере нов претседател на Надзорен одбор.

Член 34

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 35

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови.

Член 36

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.

Член 37

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото и хартиите од вредност.

X. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 38

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува внатрешната организација на Друштвото и работите кои се извршуваат во Друштвото.

XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО

Член 39

Управниот одбор на Друштвото формира комисији од редот на своите членови и од други лица.

Друштвото ги има следните Комисии:

- Комисија за заштита на правата;
- Комисија за контрола над примена на Колективниот договор;

и други комисији формирани од Управниот одбор, Надзорниот одбор, генералниот директор на Друштвото, по укажана потреба во процесот на работењето.

Комисијата за заштита на правата се состои од пет членови и ист број заменици од кои двајца членови и двајца заменици именува Самостојниот синдикат на Друштвото.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена именува Самостојниот синдикат на ЕСМ.

Член 40

Комисијата за заштита на правата одлучува по приговори на работници во втор степен.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор врши контрола над примената на одредбите од Колективниот договор.

Член 41

Начинот на работа на комисиите се уредува со Деловник за работа.

XII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА (ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД)

Член 42

Друштвото има задолжителна општа резерва. Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент од 15% од добивката.

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или други издатоци

Член 43

Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради покривање на други издатоци за:

- осигурување од ризик на вработените за специфични отежнати услови на работење;
- докуп на стаж и отпремнина над одобрените износ;
- добротворни цели, помош и спонзорства.

Средствата за посебните резерви од став 1 се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и истите неможат да се употребат за друга намена освен за намената за која се создадени.

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.

Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на Друштвото.

XIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ

Член 44

Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.

Член 45

Синдикатот може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки, Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го известува Синдикатот.

XIV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО

Член 46

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се објавуваат во службеното гласило на Друштвото.

XV. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 47

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на Друштвото согласно со законот и овој статут.

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и истите не можат да бидат во спротивност со овој статут.

Актите на Друштвото се:

- Колективен Договор,
- Правилник за внатрешна организација
- Правилник за заштита од пожар
- Правилник за деловна тајна
- Правилник за печат, штембил и знак
- Правилник за заштита при работа
- Норматив за лични заштитни средства и опрема
- Правила за редот и дисциплината
- Ценовник за технички и други услуги
- И други акти согласно закон и колективен договор.

Член 48

Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поинаку определено.

XVI. ОДБРАНА

Член 49

Во воена состојба Друштвото продолжува со вршење на дејноста, заради што во согласност со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена состојба.

Член 50

Во воена состојба Друштвото презема мерки за заштита на работниците и материјалните добра од воени дејствија.

Член 51

Заради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната, Друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита.

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 52

Дел од работниците од Акционерското друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје распоредени во Подружница за производство на електрична енергија, во погонот ТЕЦ „Неготино“- Неготино ги презема Друштвото, од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно списокот на работници кој е составен дел на Планот за поделба.

Член 53

До донесување на актите на Друштвото ќе се применуваат актите на поранешното Друштво, доколку не се во спротивност со закон и овој статут.

Член 54

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3244/8
29 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1008.

Врз основа на член 22 став 10 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ" бр. 61/02 и 98/02), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБЛИКОТ И СОДРЖИНАТА НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА И БИЛАНСОТ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Член 1


Во Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/2003), образецот "Приходи и расходи во текот на годината-Биланс на приходите и расходите" за буџет-фонд и образецот "Приходи и расходи во текот на годината-Биланс на приходите и расходите" за корисници на Буџетот и фондовите се менуваат и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2005 година.

Бр. 12-23722/1
23 август 2005 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Никола Поповски**, с.р.



Име на субјектот

Адреса, содрште и телефон

Единствен државен број

Буџет - фонд ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
од 1 јануари до _____ 200__ година

Ред. број	Код на субјектот	ПОЗИЦИЈА	Основа на НСР	М. з. м. с.	
				Програмна единица	Тематска единица
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	08 1		
		(002 + 006 + 010 + 017 + 021 + 026 + 030 + 005)			
		а) ПЛАТИ, НАДМЕРНИ И КОМПЕНСАЦИИ (од 002 до 006)	000		
1.	401	Службени плати и надоместоци	000		
2.	402	Премии за социјално осигурување од работодавците	004		
3.	403	Службени надоместоци од плати	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДВИЖНОСТНИ РАСХОДИ (од 007 до 009)			
4.	411	Финансирани на нови пројекти и инвестиции	007		
5.	412	Постоечки резерви	008		
6.	413	Тематски резерви	009		
		в) СТОМА И УСЛУГИ (од 011 до 016)			
7.	420	Плати и деловни расходи	011		
8.	421	Комунални услуги, греење, климатизација и транспорт	012		
9.	422	Ситен инвентар, елект и други материјали на употреба	013		
10.	424	Поправки и тековно одржување	014		
11.	426	Деловни расходи	016		
12.	429	Други тековни расходи	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (од 018 до 000)			
13.	431	Трансфер до фондот за пенсии	018		
14.	432	Трансфер до Фондот за вработување	019		

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 30,802
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 30,540
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 30,964
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 31,213
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 31,629
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 17,153
- М - 2	до 17,129

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 69,50
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 66,00
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 66,50
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 55,50
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 45,50
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 20,831
- М - 2	до 20,802

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	69,00	68,50	68,00
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	65,50	65,00	64,50
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	66,00	65,50	65,00
Д-ДИЗЕЛ	55,00	54,50	54,00
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	45,00	44,50	44,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	24,396
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,692
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	21,692
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	12,121
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

Член 4

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М-2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 06.09.2005 година.

Бр. 02-900/1
5 септември 2005 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

52.

Врз основа на член 59 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 29/2002, 85/2003 и 40/2004), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на ден 31.08.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФОРМАТА НА
ДОГОВОРОТ ЗА ЧЛЕНСТВО**

Член 1

Со оваа одлука се усвојува формата на договорот за членство која е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-256/3
31 август 2005
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Александар Генчов, с.р.

Образец

Договор за членство во пензиски фонд број

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Осигурен на / / ; / / во _____ помеѓу:
(ден, мес. год. час, мин.) (место)

1. Друштво за управување со пензиски фондови

_____ (назив на друштвото и телефон)

со седиште на _____ (адреса на друштвото)

застапувано од агентот _____ (име презиме и регистерски број)

од една страна како друштво и

2. _____ (име и презиме на членот)

_____ (адреса и место на живеење) _____ (ЕМБГ)

(рег. бр. и место на издавање на документ за лична идентификација)

од друга страна како член.

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу страните на договорот

Член 2

Покрај основните податоци, членот има обврска да ги достави на друштвото и следните податоци:

Датум и место на раѓање: / / _____, пол _____, образование _____
(ден, мес, год)

Датум на прво вработување / /
(ден, мес, год)

Адреса за кореспонденција: _____
телефонски број со поштен број: _____ број на мобилен телефон _____, електронски
пошта: _____

Член 3

Со овој договор членот се запишува и стекнува својство на член во пензискиот фонд _____ управуван од друштвото.

Член 4

Со потпишување на овој договор членот потврдува дека не е член на друг пензиски фонд и дека овој договор е негов прв договор за членство во пензиски фонд.

Со потпишување на овој договор членот се обврзува дека едновременно ќе членува само во овој пензиски фонд и доколку сака да се префрли во друг пензиски фонд тоа ќе го стори преку потпишување на времен договор за членство со друштво кое управува со другиот пензиски фонд.

Член 5

Членот има право во рок од осум работни дена по потпишување на договорот, да го раскине овој договор за членство со писмен поднесок, кој го доставува до друштвото.

Доколку членот не го раскине овој договор во рокот од став (1) на овој член, тој стигнува член на пензискиот фонд на датумот на неговата регистрација од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Член 6

Друштвото се обврзува дека, по зачленување на осигуреникот, ќе воспостави индивидуална сметка на име на членот во пензискиот фонд со кој тоа управува.

Првиот придонес кој се уплаќа на индивидуалната сметка на членот во пензискиот фонд е придонесот уплатен за месецот кој следи по месецот во кој членот се стекнал со статус на членство.

Друштвото се обврзува дека средствата на членот ќе ги инвестира со цел остварување на највисок пренос единствено во полза на членот според следниве привилегии: сигурност на средствата на пензискиот фонд; диверсификација на ризикот од инвестициите и одржување на адекватна ликвидност.

Друштвото се обврзува редовно да го известува членот за состојбата на неговата индивидуална сметка и за инвестирањето на средствата на пензискиот фонд.

Член 7

Друштвото има право да ги наплати единствено следниве надоместоци:

- а) надоместок од придонесите во износ од _____ % од уплатените придонеси;
- б) месечен надоместок во висина од 0,05% од вредноста на нето средствата на пензискиот фонд, за покривање на трошоците на друштвото за управувањето со пензискиот фонд; и
- в) надоместок од средствата на сметката на член на пензискиот фонд во случај на пренос на средствата во друг пензиски фонд, под услов членот кој преминува да биде член во постојниот фонд повратко од 24 месеци пред да премине во идниот фонд.

Друштвото не го наплатува надоместокот од став (1) точка в) од овој договор во следните случаи:

- а) ако друштвото ги зголемило или известило за зголемување на надоместоките од ставот (1) на овој член, во периодот од шест месеци пред датумот на таквиот пренос на средствата;
- б) ако Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување докаже дека лицето се зачленило во пензиски фонд како последица на маркетинг и рекламни активности спротивни на одредбите на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување; или
- в) ако над друштвото е отворена стечајна постапка или одобреното за управување со пензиски фонд му е повлечено или узвицано.

Член 8

Овој договор има важност до моментот додека членот:

- а) стекне членство во друг пензиски фонд
- б) стекне правото на старосна пензија
- в) стекне право на инвалидска пензија
- г) во случај на смрт
- д) други сличан на повлекување на средствата од пензискиот фонд согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Член 9

Договорот е потпишан во два примероци од кои по еден за секоја договорна страна.

Член 10

Овој договор влегува во сила од денот на неговото потпишување.

Потпис на членот

Потпис на агентот

Знаетево за пополнување:

1. Сите празни места во договорот за членство треба да бидат пополнети со печатни букви или со употреба на компјутер или машина за пишување.
2. Сите поднесоци се задолжителни освен оние напишани со ракописни букви.
3. Доколку поднесокот за раскинување на договорот, биде пратен по пошта, истиот треба да биде пратен како препорачано писмо во рок од 8 дена од потпишувањето на договорот.
4. Идентитетот на осигуреникот се проверува од агентот на друштвото, врз основа на документот за лична идентификација (лична карта или патна исправа).

53.

Врз основа на член 47 став (1) точка ј) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 29/2002, 85/2003 и 40/2004), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на ден 31.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФОРМАТА НА ПИСМЕНИОТ ПОДНЕСОК ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА
ДОГОВОРОТ ЗА ЧЛЕНСТВО

Член 1

Со оваа одлука се усвојува формата на писмениот поднесок за раскинување на договорот за членство, на образец кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-256/4
31 август 2005 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Александар Генчов, с.р.

Образец

До: _____
(име на друштвото за управување со пензиски фондови)

(адреса на друштвото за управување со пензиски фондови)

Поднесок за раскинување на договорот за членство број _____

Јас _____
(име и презиме на членот)

(адреса и место на живеење) _____ (ЕМБГ)

(рег. бр. и место на издавање на документ за лична идентификација)

го раскинувам договорот за членство склучен со друштвото за управување со пензиски фондови
_____ (име на друштво за управување со пензиски фондови)
кој управува со пензискиот фонд _____ (име на пензискиот фонд)
склучен / / ; / / во _____
(ден,мес.год. час, мин.) (место)

Место _____ и датум на потпишување / / _____
(ден,мес.год.)

Потпис: _____

Пополнува друштвото за управување со пензиски фондови:

1. Во случај на лично поднесување од членот или друго лице:
Потврда за прием од друштвото:
Место _____ и датум на прием / / _____
(ден,мес.год.)

2. Во случај на праќање по пошта:
Датум на праќање / / и место _____ и датум на прием / / _____
(ден,мес.год.) (ден,мес.год.)

Име, презиме и потпис на лице кое го пријавило поднесокот во име на друштвото за управување со пензиски фондови:

Печат на друштвото за управување со пензиски фондови

Упатство за пополнување:

1. Сите празни места во договорот за членство треба да бидат пополнети со печатни букви или со употреба на компјутер или машина за тирање.
2. Доколку поднесокот за раскинување на договорот, бидејќи пратен по пошта, истој треба да биде пратен како преторично писмо во рок од 8 дена од потпишувањето на договорот.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002, 46/2002 и 37/05), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец август 2005 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.386
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	7.113
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	8.468
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	5.286
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	9.128
14	Вадење на други руди и камен	9.599
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.499
16	Производство на тутунски производи	7.882
17	Производство на текстилни ткаенини	4.094
18	Производство на предмети за облека: доработка и боене на крзно	3.377
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1.108
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.589
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.818
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.244
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	13.148
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	13.573
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	3.518
26	Производство на производи од други неметални минерали	11.547
27	Производство на основни метали	9.415
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5.387
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	7.534
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	9.745
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7.404
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4.597

33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11.449
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5.189
35	Производство на други сообраќајни средства	8.129
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4.690
37	Рециклажа	5.892
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пара и топла вода	11.112
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.065
45	Градежништво	6.608
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	10.319
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10.763
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.049
55	Хотели и ресторани	7.087
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	6.894
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	18.042
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10.433
64	Поштенски активности и телекомуникации	13.198
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	16.480
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	19.015
67	Помошни активности во финансиското посредување	26.670
70	Активности во врска со недвижен имот	10.330
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.284
72	Компјутерски и сродни активности	9.528
73	Истражување и развој	9.138
74	Други деловни активности	8.310
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	10.195
80	Образование	7.569
85	Здравство и социјална работа	7.829
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7.710
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10.472
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7.482
93	Други услужни дејности	8.633
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



Поединечни и Комплет
CD-ROM изданија за
2001, 2002, 2003 и 2004 година

- Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 5200.00
- Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 1500.00

ПОРАЧКА

1. Порачувам _____ примерок-ци од **комплет** CD-ROM изданијата.
2. Порачувам _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година.

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____

Адреса: _____ Место: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____

(М.П)

Нарачател,

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката испратете ги на адреса на
ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.фах 51
или на телефакс +389-2-311-22-67

НОВО, НОВО, НОВО !!!

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

(Редакциски текст - 140 страници – брош подврска)
Цена - 660,00 денари.

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА СО КОМЕНТАР

од Проф. Д-р Симеон Гелевски
Цена - 600,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието

1. **Закон за работните односи** во _____ примероци.
2. **Закон за општата управна постапка** во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000 - Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

Р.бр	Издавање	Цена	Р.бр	Издавање	Цена
1	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		7	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2002	150.00
a)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалните самоуправи; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900.00	8	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	600.00
b)	II книга – (Законите за: кривичните твора дачки на имот; управителска дејност; приватна дејност и Законот за кривично-занимачка дејност).	600.00	9	Закон за работните односи (редациска збирка, 2005)	660.00
в)	III книга – (Редациски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштите на децата и Законот за социјална заштита).	700.00	10	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300.00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на животната средина; Законите за заштита на природата)	500.00	11	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилоги) Д-р Ј. Превезиќ, М. Чирковски, 2005	350.00
А)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00	12	Закон за спречување на корупцијата (со закони за републичност на конвенциите) Д-р Ј. Превезиќ (со објаснувања), 2002	250.00
2	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина)	700.00	13	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и објасни) Д-р С. Георгиевски, 2002	250.00
3	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00	14	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стојќ, Мр М. Џедрова – Трајковска, 1998	200.00
4	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	200.00	15	Устав на Република Македонија (со сите измени и ревизион додатоци) на македонски јазик (мек. право) на англиски јазик (мек. право)	300.00 400.00
5	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00	16	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00
6	Кривичен законик од Д-р Владо Кимбоски (со измени и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на закони) - плус: Дополток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600.00	17	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00
			18	Регистар на прописи на РМ	3700.00
			19	WEB – базата на прописи од 1945 до денес. www.slvesnik.com.mk	

П О Р А Ч К А бр. 74

Со ова неотповикливо ги порачуваме издавањата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.